



„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кинговодство 60802-603-21943

Петок, 24 март 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 22

ГОД. XLV

изданија
за 77.500
– Редакција
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс
226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс
11756

274.

Собранието на СФРЈ, врз основа на член 137 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 март 1989 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го усвои Извештајот за појавата и ширењето на синдромот на стекнат недостиг на имунитет (СИДА) што го поднесе Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува дека пандемијската појава на СИДА-та со социјално-медицински последици и големи економски издатоци за сите земји на светот, па и за нашата, претставува сериозен здравствен проблем и бара преземање на сите расположливи мерки за нејзино спречување, ширење и лекување.

3. Заради извршување на Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84) и на прописите за неговото извршување кои се однесуваат на СИДА-та, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека е неопходно да се преземаат мерки кои се однесуваат на:

- информирање и здравствено воспитување на населението заради обезбедување на одговорно однесување на секој поединец, образование на широк круг здравствени и просветни работници и на работници во областа на социјалната и детската заштита како основни мерки за превенција и сузбивање на СИДА-та.

- рано откривање на изворите и патитата на пренесувањето на СИДА-та, пријавување на секој случај на заболување и смрт од СИДА и задолжително тестирање на сите крводарители на присуството на антитела на вирусот ХИВ;

- обезбедување на почитување на човечките права и достоинството на заразените и заболените лица и спречување на секој вид дискриминација во поглед на школувањето, вработувањето, работата, движењето во внатрешниот и меѓународниот сообраќај и др. како и обезбедување на хумана грижа за оние што се заболени;

- остварување на редовна соработка во размената на информации, стручни и научни сознанија и достигнуања со Светската здравствена организација во спроведувањето на задачите што се предвидени со глобалната програма за борба против СИДА-та.

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го должува Сојузниот извршен совет:

- да предложи дополненија на Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја со што би се уредиле мерките за спречување и сузбивање на појавата и ширењето на СИДА-та;

- во буџетот на федерацијата да се обезбедуваат средства за извршување на обврските на органите на федерацијата што се однесуваат на сузбивањето на појавата и ширењето на СИДА-та.

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го должува Сојузниот завод за здравствена заштита континуирано да ги следи и координира стручните активности во остварувањето на Ориентационата југословенска програма за заштита на населението од СИДА, што ја донесе Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика.

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препорачува на:

- надлежните органи во социјалистичките републики, социјалистичките автономни покраини и општините да ги спроведуваат своите програми во борбата против СИДА-та, а во согласност со Ориентационата југословенска програма;

- самоуправните интересни заедници во областа на здравството, социјалната и детската заштита, образованието и науката да обезбедат материјални средства за преземање на мерки во остварувањето на задачите утврдени во програмите за борба против СИДА-та;

- здравствените организации во вршењето на своите работи и задачи посебно внимание да им посветуваат на информирањето и на здравственото воспитување на населението за појавата и ширењето на СИДА-та, на навременото откривање на заразените и заболените лица, на нивното навремено и добро информирање, на лекувањето и спроведувањето на мерките против натамошното ширење на СИДА-та;

- организациите на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, Сојузот на социјалистичката младина, Сојузот на синдикатите, Црвениот крст, стопанските комори, работните организации, а посебно на организациите во областа на јавното информирање, на работните луѓе и граѓаните активно да се вклучуваат во заедничката борба против СИДА-та.

7. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 50-2/89
15 март 1989 година
Белград

Потпретседател
на Собранието на СФРЈ,
Спасое Меденица, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Степан Новаковиќ, с. р.

275.

Врз основа на член 67 од Уредбата за упис во судскиот регистар на претпријатија и други правни лица кои вршат стопанска дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/89), сојузниот секретар за законодавство, правосудство и управа пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАСЦИТЕ И НАЧИНОТ НА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат: формата на пријавата и начинот на поднесување на пријавите за упис на претпријатија и на други субјекти во судскиот регистар, начинот на упис и начинот на водење на судскиот регистар, на помошните книги и на збирката на исправите, формата и содржината на образецот на пријавата за упис во судскиот регистар, формата и содржината на образецот на обвивката на регистарската влошка, на образецот на регистарските листови, на образецот на прегледот на уписот

во регистарската влошка и на преградните картони, на образецот на книгата на контролникот на броевите на регистарските влошки, на образецот на решението за упис во судскиот регистар, на образецот на изводот од судскиот регистар, на образецот на огласот за објавување на запишаните податоци и начинот на пополнување на тие образци.

II. НАЧИН НА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

1. Судски регистар и помошни книги

Член 2

Уписот во судскиот регистар се врши во регистарските влошки.

Регистарската влошка на субјектот на уписот се состои од обвивка на регистарската влошка со двократен пластичен механизам, регистарски листови, преградни картони и картони на прегледот на уписот.

Регистарските листови, преградните картони и картоните на прегледот на уписот се поврзани со соодветен механизам со обвивка на регистарската влошка, така што претставуваат целина од која можат да се издвојат одделни регистарски листови.

Член 3

Регистарската влошка има два дела: активен и пасивен.

Во активниот дел на регистарската влошка се вложуваат регистарските листови со податоците што се запишуваат последни во судскиот регистар и одговараат на најновата состојба.

Во пасивниот дел на регистарската влошка се вложуваат поранешните регистарски листови извадени од активниот дел на регистарската влошка, по запишаната последна промена, чие важење престанува со уписот на промената.

Член 4

Регистарската влошка ги содржи регистарските листови од бр. 1 до 9, зависно од податоците што според решението на судот се запишуваат во судскиот регистар.

Регистарските листови ги содржат податоците определени со закон, и тоа:

– регистарски лист број 1 – предмет на уписот, број на регистарската влошка на субјектот на уписот и фирма и седиште на субјектот на уписот, број и датум на одлуката за статусните промени на субјектот на уписот, фирма и седиште на субјектот на уписот во која е здружен друг субјект на уписот, податоци за другите факти утврдени со закон, други уписи и службени белешки;

– регистарски лист број 2 – фирма и седиште или име и живеалиште на основачот, права на основачот според субјектот на уписот, попис на вложувачите со податоци за секој вложувач, број на регистарската влошка и седиште на судот односно на друг орган кај кого е запишан основачот, износ на средствата на основачот односно на вложувачот, височина на ризикот на основачот односно вид и обем на одговорноста на основачот за обврските на субјектот на уписот, број и датум на аактот за основање;

– регистарски лист број 3 – дејност односно работи на субјектот на уписот;

– регистарски лист број 4 – работи на надворешнотрговскиот промет;

– регистарски лист број 5 – овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, вид и обем на одговорноста на субјектот на уписот за обврските во правниот промет и за обврските на други правни лица;

– регистарски лист број 6 – имиња на лицата овластени за застапување на субјектот на уписот и граници на нивните овластувања;

– регистарски лист број 7 – имиња на лицата овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања;

– регистарски лист број 8 – фирма и број на регистарската влошка на субјектот на уписот, како и назив и место на работното на деловите на претпријатијата што се запишуваат во судскиот регистар;

– регистарски лист број 9 – фирма и седиште на здружените субјекти и број на регистарската влошка и се-

диште на регистарскиот суд за здружените субјекти, фирма и седиште на субјектот на уписот во кој е здружен другиот субјект на уписот.

Секој регистарски лист содржи фирма на субјектот на уписот, предмет на уписот, како и други податоци што се наведени во пропишаниот образец.

Член 5

Картонот на прегледот на уписот служи за означување на датумот и бројот на уписот во регистарскиот лист односно на датумот на одлагањето на регистарскиот лист во пасивниот дел на регистарската влошка.

Член 6

Секој субјект на уписот има во судскиот регистар своја регистарска влошка во која се запишуваат пропишаните податоци.

Секоја регистарска влошка се означува со посебен регистарски реден број и тој број е постојана ознака кај судот во чиј судски регистар е запишан субјектот на уписот.

Делот од субјектот на уписот кој има определени права и обврски во правниот промет се запишува во регистарската влошка на субјектот на уписот чишто е дел и има свој регистарски подброј.

Член 7

Покрај судскиот регистар се водат: контролник на броевите на регистарските влошки на субјектот на уписот и збирка на исправите.

Судот води и други книги и евиденции, пропишани со судскиот деловник.

Член 8

Контролникот на броевите на регистарските влошки на субјектот на уписот служи за давање и евиденција на броевите на регистарските влошки на субјектот.

Контролникот на броевите се води во форма на книга.

За субјектите на уписот определени со сојузен закон, регистарскиот суд води книга на контролникот на броевите на регистарските влошки, која има идентификациона ознака број 1.

Ако со републички односно покраински прописи не е определено поинаку, регистарскиот суд ги води и следните книги на контролникот на броевите на регистарските влошки, и тоа:

1) за земјоделски и други задруги – која има идентификациона ознака број 2;

2) за самоуправни интересни заедници – која има идентификациона ознака број 3;

3) за други субјекти на уписот – која има идентификациона ознака број 4.

Секој субјект на уписот што се запишува во судскиот регистар добива основен постојан број од соодветната книга на контролникот на броевите на регистарските влошки, зависно од тоа во која група на субјектите на уписот спаѓа, а идентификациониот број се запишува пред бројот на регистарската влошка.

Член 9

Збирка на исправите се води за секој субјект на уписот, означен со бројот на регистарската влошка на субјектот на уписот.

Збирката на исправите содржи: акт за основање, договор за основање, самоуправни спогодба за здружување, договор за вложување, решение на надлежниот орган дека се исполнети условите во поглед на техничката опременост и заштитата при работа, заштитата и унапредувањето на човековата средина и други услови определени со закон, заверени потписи на овластените лица за застапување, посебни согласности од определени органи, статут односно правила на друштвото, како и измени и дополненија на тие акти и исправи што се сметаат како деловна тајна.

Исправите од став 2 на овој член се одлагаат во збирката на исправите, посебно за секој субјект на уписот, во соодветни обвивки означени со бројот на регистарската влошка под кој е запишан субјектот на уписот.

Исправите и деловите на исправите од збирката на исправит што се однесуваат на податоците запишани во

судскиот регистар можат да се разгледуваат само ако за тоа постои оправдан интерес, по одобрение од судијата надлежен за водење на судскиот регистар.

Исправите и податоците што се сметаат како деловна тајна не можат да се разгледуваат.

Регистарските влошки и збирките на исправите трајно се чуваат.

2. Упис на податоците за субјектот и предметот на уписот во регистарските листови

Член 10

Во регистарските листови на регистарската влошка на субјектот на уписот, се запишуваат предметот на уписот и податоците од значење за правниот промет, врз основа на решение на регистарскиот суд.

Член 11

Ако уписот во судски регистар се врши врз основа на решение на регистарскиот суд донесено по барање на надлежниот орган односно по службена должност на судот, во соодветен регистарски лист на субјектот на уписот се запишуваат податоците наведени во тоа решение.

Член 12

Ако субјектот на уписот престанува да постои поради припојување односно спојување, прво се запишува припојувањето односно спојувањето кај надлежниот регистарски суд, а потоа бришењето на субјектот на уписот се запишува кај регистарскиот суд во кој е запишан тој субјект кој престанува да постои, со назначување на бројот на регистарската влошка и називот на судот, кај кого е запишано неговото припојување односно спојување.

Член 13

Ако седиштето на новиот субјект на уписот настанат со поделба на постојниот субјект се наоѓа на подрачјето на друг суд, регистарскиот суд што го донел решението за упис на оваа статусна промена е должен на тој суд, како на нов регистарски суд, освен решението за упис на новиот субјект да му ги достави и регистарските листови, исправите и збирката на исправите.

Регистарскиот суд, по приемот на известувањето од судот од став 1 на овој член, за уписот на новиот субјект во неговиот регистар и за бројот на регистарската влошка под кој субјектот е запишан кај тој суд, ќе состави службена белешка на обвиската на регистарската влошка за називот и седиштето на новиот регистарски суд, како и за бројот на новата регистарска влошка под кој тој нов субјект е запишан.

Член 14

Ако припојувањето на субјектот на уписот се врши кај друг регистарски суд, а не кај судот кај кого е запишан субјектот кој престанува да постои, регистарскиот суд што го запишува припојувањето доставува пријава за упис на бришењето на тој субјект на уписот до судот кај кого бил запишан, заради негово бришење од судскиот регистар. Кон пријавата судот прилага заверена фотокопија на решението за упис на припојувањето.

Член 15

Ако делот од субјектот на уписот што се издвоил не бил запишан во судскиот регистар, регистарскиот суд што го извршил уписот на организирањето на субјектот настанат со издвојување на дел од субјектот на уписот односно уписот на припојувањето на делот од субјектот на уписот кон друг субјект, е должен да состави службена белешка за тоа издвојување на регистарската влошка на субјектот на уписот од кој се издвоил.

Ако уписот на организирањето на субјектот настанат со издвојување на дел од субјектот на уписот односно уписот на припојувањето на дел од субјектот на уписот кон друг субјект се врши кај друг регистарски суд, тој суд е должен да достави заверена фотокопија на решението за организирањето и припојувањето до регистарскиот суд на седиштето на субјектот на уписот од кој се издвоил делот.

Член 16

Судот што запишува спојување на субјекти на уписот, чии седишта се наоѓаат на подрачјето на други судо-

ви, е должен на тие судови да им достави пријави за упис на бришењето на субјектите на уписот што биле запишани кај тие судови, заради нивно бришење од судскиот регистар. Кон пријавата судот прилага заверена фотокопија на решението за уписот на организирањето на новиот субјект настанат со спојувањето.

Член 17

Ако поради промена на седиштето на субјектот на уписот се менува регистарскиот суд, новиот регистарски суд, врз основа на пријавата за упис на промената на седиштето, од поранешниот регистарски суд ќе ги прибави регистарската влошка и збирката на исправите на субјектот на уписот. По срамнувањето на пријавата и регистарските листови што ги примил од предлагачот со регистарските листови од активниот дел на регистарската влошка на поранешниот регистарски суд и по донесувањето на решението за упис во судскиот регистар на субјектот на уписот, новиот регистарски суд примените регистарски листови ќе ги вложи во пасивниот дел на регистарската влошка, а обвиската на регистарската влошка со преградните картони од активниот дел и со регистарските листови ќе му ги врати на поранешниот регистарски суд.

Истовремено, новиот регистарски суд еден примерок од преписот на решението или заверена фотокопија на преписот на решението ќе му достави на поранешниот регистарски суд кој на обвиската на регистарската влошка ќе ја запише службената белешка дека тој субјект на уписот го променил седиштето и дека е запишан кај новиот регистарски суд и ќе го наведе бројот на регистарската влошка на тој суд.

Член 18

Бришењето на неоснован упис, врз основа на правно-силно решение на регистарскиот суд, се запишува во соодветен регистарски лист кај регистарскиот суд, зависно од податоците што се бришат, со назначување на бројот и датумот на решението за бришење на новооснованиот субјект на уписот.

Член 19

Ништовноста на уписот по правно-силна одлука, се запишува во регистарскиот лист 1 на субјектот на уписот, со назначување на називот и седиштето на судот, бројот и датумот на одлуката.

Член 20

Ако против решение за упис во судскиот регистар е изјавена жалба, за тоа ќе се состави службена белешка на регистарскиот лист 1 на регистарската влошка на субјектот на уписот.

Ако жалбата се одбие, а решението за упис потврди, ќе се изврши констатација на регистарскиот лист 1.

Ако жалбата се усвои, а решението за упис се укине, за тоа ќе се состави службена белешка на регистарскиот лист 1.

III. ОБРАЗЕЦ НА ПРИЈАВАТА ЗА УПИС И НА ПРИЛОЗИТЕ КОН ПРИЈАВАТА

Член 21

За сите уписи во судскиот регистар се поднесува единствена пријава (во комплет), на пропишаниот образец.

Образецот на пријавата од став 1 на овој член има шест страници, а секоја страница има формат 205 · 290 mm.

Текстот на тие обрасци се печати на бела бездрвна хартија за пишување, 50 – 70 g.

Образецот на пријавата од став 1 на овој член е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 22

Кон образецот на пријавата од член 21 став 1 на овој правилник, се поднесуваат соодветни обрасци на прилозите кон пријавата што се составен дел на пријавата и во кои се запишуваат податоци од значење за правниот промет, и тоа:

1) прилогот кон пријавата број 1 ги содржи следните податоци: фирма и седиште на субјектот на уписот, како и на неговите делови;

2) прилогот кон пријавата број 2 ги содржи следните податоци: назив, седиште и одговорност на основачот односно попис на вложувачите;

3) прилогот кон пријавата број 3 ги содржи следните податоци: дејност односно работи на субјектот на уписот;

4) прилогот кон пријавата број 4 ги содржи следните податоци: работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот;

5) прилогот кон пријавата број 5 ги содржи следните податоци: овластувања, вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица и за обврските на други субјекти;

6) прилогот кон пријавата број 6 ги содржи следните податоци: имиња на лица овластени за застапување и граници на нивните овластувања;

7) прилогот кон пријавата број 7 ги содржи следните податоци: имиња на лица овластени за застапување во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања;

8) прилогот кон пријавата број 8 ги содржи следните податоци: назив и место на работењето на деловите на субјектот на уписот што се запишуваат во судскиот регистар;

9) прилогот кон пријавата број 9 ги содржи следните податоци: фирма и седиште на здружените претпријатија во здружено претпријатие, сложено претпријатие или друга форма на здружување;

10) прилогот кон пријавата бр. _____, продолжение на страница _____ комплет.

Кон пријавата се прилагаат, по потреба, и следните обрасци:

1) заверен потпис на лицето овластено за застапување (ЗП);

2) оглас за објавување на уписот во судскиот регистар (ОУ).

Обрасците од ст. 1 и 2 на овој член се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 23

Обрасците на прилозите од член 22 на овој правилник имаат формат 205 · 290 mm, со тоа што обрасците од точ. 2 и 9 се печатат од двете страни.

Текстот на обрасците од став 1 на овој член се печати на бела бездрвна хартија, 50 до 80 g, во црна боја, освен регистарските листови што се печатат на бела бездрвна хартија 80 g.

При печатењето на обрасците не може да се отстапува од обликот, содржината и квалитетот на хартијата и бојата на печатот што се пропишани со овој правилник.

Член 24

Пријавата за упис на основање односно организирање на општествено претпријатие, заедничко претпријатие, јавно претпријатие, договорно претпријатие, приватно претпријатие, задружно претпријатие, мешовито претпријатие, банка и заедница за осигурување на имоти и лица, и на други правни лица што вршат стопанска дејност ги содржи прилозите кон пријавата од член 22 став 1 точ. 1, 2, 3, 5 и 6, а евентуално и прилогот кон пријавата од точка 8 на овој правилник.

Пријавата за упис на здружено претпријатие, сложено претпријатие, како и на друга форма на здружување ги содржи прилозите кон пријавата од член 22 став 1 точ. 1, 3, 5, 6 и 9 на овој правилник.

Член 25

Пријавата за упис на дел од субјектот на уписот во судскиот регистар го содржи прилогот кон пријавата од член 22 став 1 точ. 1, 3, 5 и 6 на овој правилник.

Член 26

Пријавата за упис на вршење работи на надворешнотрговски промет ги содржи прилозите кон пријавата од член 22 став 1. точ. 4 и 7 на овој правилник.

Член 27

Пријавата за упис на промена на фирмата и седиштето на субјектот на уписот, како и на местото на работењето на дел од субјектот на уписот го содржи прилогот кон пријавата од член 22 став 1 точка 1 на овој правилник.

Член 28

Пријавата за упис на промена на дејноста на субјектот на уписот го содржи прилогот кон пријавата од член 22 став 1 точка 3 на овој правилник.

Член 29

Пријавата за упис на промена на овластувањето во правниот промет со трети лица, на промена на видот и обемот на одговорноста за обврските на субјектот на уписот и на видот и обемот на одговорноста за обврските на други субјекти го содржи прилогот кон пријавата од член 22 став 1 точка 5 на овој правилник.

Член 30

Пријавата за упис на промена на лицето овластено за застапување го содржи прилогот кон пријавата од член 22 став 1 точка 6 на овој правилник, со тоа што ги содржи имињата на лицата што се бришат, имињата на лицата што се запишуваат и имињата на сите лица овластени за застапување.

Член 31

Пријавата за упис на промена на основачот го содржи прилогот кон пријавата од член 22 став 1 точка 2 на овој правилник.

Член 32

Пријавата за упис на дополнително пристапување кон здружено претпријатие, сложено претпријатие и друга форма на здружување го содржи прилогот кон пријавата од член 22 став 1 точка 9 на овој правилник.

За упис на истапување на субјектот на уписот од став 1 на овој член се поднесува пријава.

Член 33

Пријавата за упис на својството на основач на здружено претпријатие односно на својството на здружен субјект на сложено претпријатие или на друга форма на здружување го содржи прилогот кон пријавата од член 22 став 1 точ. 1 и 5 на овој правилник.

Член 34

За упис на привремени мерки на општествена заштита, отворање постапка за санација, постапка за бришење на постапка за санација и постапка за бришење на субјектот на уписот од судскиот регистар се поднесува пријава.

Уписот на бришењето во судскиот регистар се врши на регистарскиот лист во прилогот кон пријавата од член 22 став 1 точка 1 на овој правилник.

Член 35

Прилогот кон пријавата бр. _____: продолжение на страницата, служи за запишување на податоците што не можат да се запишат во прилозите кон пријавата од член 22 став 1 точ. 1 и 3 и точ. 3 до 7 на овој правилник.

Ако се користи продолжението на страница на прилогот кон пријавата, на претходната страница на прилогот, кон пријавата се запишува бројот на продолжението, а во горниот десен агол на продолжението на страницата на прилогот кон пријавата се означува бројот на прилогот кон пријавата.

За продолжението на прилогот кон пријавата од член 22 став 1 точ. 2, 8 и 9 предлагачот ги користи тие обрасци, со тоа што продолжението на прилогот се врши со додавање на следниот реден број и се запишува наредниот реден број на претходната страница на прилогот кон пријавата под називот: „слекува нов прилог кон пријавата со редниот број”.

IV. ДЕЛОВИ НА КОМПЛЕТОТ НА ПРИЈАВАТА

Член 36

Пријавата се состои од четири дела, и тоа:

- 1. Пријава за судот;
- 2. Изворник на решението;
- 3. Препис на решението;
- 4. Копија на пријавата за странката.

Содржината на делот на пријавата: 1. Пријава за судот е идентична со содржината на делот на пријавата: 4. Копија на пријавата за странката, а содржината на делот

на пријавата: 2. Изворник на решението е идентичен со содржината на делот; 3. Препис на решението.

Член 37

Секој прилог кон пријавата се состои од пет делови кои во врвот се зазелени, и тоа:

- 1. Прилог кон пријавата на судот;
- 2. Регистарски лист;
- 3. Прилог кон изворникот на решението;
- 4. Прилог кон преписот на решението;
- 5. Копија на прилогот кон пријавата за странката.

Содржината на прилогот: 1. Прилог кон пријавата за судот е идентична со содржината на прилогот; 5. Копија на прилогот кон пријавата за странката, а содржината на прилогот: 3. Прилог кон изворникот на решението" е идентичен со содржината на прилогот: 4. Прилог кон преписот на решението.

Член 38

Пријавата за упис во судскиот регистар и прилозите кон пријавата се пополнуваат истовремено со машина за пишување.

Пополнетите обрасци во прилозите кон пријавата не можат да се прецртуваат и бришат.

Член 39

Во постапката за упис во судскиот регистар судот ги употребува обрасците на прилозите кон изворникот на решението од чл. 24 до 32 на овој правилник, кои остануваат во списите на судот.

Регистарските листови од чл. 24 до 32 на овој правилник од точ. 1 до 9 судот ги вложува во обвивки на регистарска влошка за секој субјект на уписот, зависно од соодветниот упис во судскиот регистар.

Прилозите кон преписот на решението од чл. 24 до 32 на овој правилник од точ. 1 до 9 судот и ги додоставува на странката кон преписот на решението за соодветниот упис.

V. УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Член 40

Во постапката за упис во судскиот регистар судот може да ги употребува следните штембили, и тоа:

- 1) за упис на здружување во здружено претпријатие, сложено претпријатие и друга форма на здружување;
- 2) за упис на отворање постапка за санација и бришење на отворање на таа постапка;
- 3) за упис на заклучено присилно порамнување;
- 4) за упис на спроведување постапка за редовна ликвидација односно на отворање постапка за стечај;
- 5) за упис на бришење на субјектот на уписот поради заклучување на постапка за санација односно за редовна ликвидација;
- 6) за други уписи за кои судот ќе оцени дека можат да се вршат со штембил.

Член 41

За обвивка на регистарската влошка и преграден картон, судот ги употребува следните обрасци:

- 1) обвивка на регистарска влошка;
- 2) преграден картон на регистарска влошка на субјектот на уписот со попис на деловите на субјектот на уписот (активен дел);
- 3) преглед на уписот во регистарска влошка на субјектот на уписот (активен дел);
- 4) продолжение на прегледот на уписот во регистарска влошка за субјектот на уписот (активен дел).

Обрасците од став 1 на овој член се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Текстот на преградниот картон, на прегледот на уписот и на продолжението на прегледот на уписот се печатат во темносива боја, со формат 205 · 290 mm, на бела бездрвна хартија, 80 g.

Член 42

Изводот од судскиот регистар и изводот од судскиот регистар – продолжение на страницата имаат формат 205 × 290 mm и се печатат на бела бездрвна хартија, 50-70 g, во црна боја. Овие обрасци се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 43

Судот води Книга на контролникот на броевите на регистарските влошки која има 100 страници. Книгата е

укоричена со тврди картонски корици во полуплатно, а листовите на книгата имаат формат 205 · 290 mm.

Текстот на образецот се печати на бела бездрвна хартија 100 g, во црна боја.

Образецот од став 1 на овој член е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

VI. ПОСТАПУВАЊЕ НА СУДОТ ВО ВОДЕЊЕТО НА СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Член 44

Секој субјект на уписот во судскиот регистар добива број на регистарската влошка односно соодветен реден број од соодветната книга на контролникот на броевите на регистарските влошки.

Редните броеви во секоја книга на броевите на регистарските влошки се основни постојани броеви на регистарските влошки и за подрачјето на еден суд почнуваат од 1 за секоја група субјекти со тоа што пред основниот постојан број на регистарската влошка задолжително се става идентификационата ознака од член 8 на овој правилник.

Од основниот број на регистарската влошка се изведуваат подброевите на деловите на субјектот така што првата група на броеви се користи за основниот постојан број на регистарската влошка, а втората – за подброј на дел на субјектот. Секоја група броеви почнува од подбројот односно од редниот број 1.

Подброевите на деловите на субјектот на уписот се добиваат од регистарскиот лист според член 22 став 1 точка 8 на овој правилник.

Член 45

За решението со кое се усвојува барање за упис во судскиот регистар, судот ги употребува пропишаните обрасци содржани во секоја пријава под називот: 2. Изворник на решението и 3. Препис на решението.

Составен дел на решението од став 1 на овој член се прилозите кон изворникот на решението и прилозите кон преписот на решението што се содржани во прилогот кон пријавата под називот 3. Прилог од изворникот на решението и 4. Прилог кон преписот на решението.

Регистарскиот лист од прилогот кон пријавата под називот 2. Регистарски лист се вложува по пополнувањето во соодветната регистарска влошка на субјектот на уписот.

Прилозите кон изворникот на решението, преписот на решението и регистарскиот лист се пополнуваат истовремено со машина за пишување.

Во прилозите кон изворникот и преписот на решението и регистарскиот лист, регистарскиот суд ги запишува истовремено со машина за пишување во рубриката „датум на уписот“ – датумот кога решението е донесено, а во рубриката „број на уписот“ – редниот број на тековниот упис.

Член 46

Вложување на регистарските листови се врши според основниот постојан број на регистарската влошка.

При вложувањето на регистарските листови, а по распоредувањето по основните постојани броеви на регистарската влошка се врши распоредување по подброевите на деловите на претпријатието.

При вложувањето на регистарските листови во рамките на една регистарска влошка, а по распоредувањето по подброевите на деловите на субјектот на уписот, регистарските листови се распоредуваат според идентификациските броеви што се наоѓаат во горниот десен агол на секој регистарски лист.

Член 47

Кога судот запишува промена на податоците, овластениот работник на судот ги извлекува од активниот дел на регистарската влошка претходните регистарски листови што се заменуваат и ги вложува на соодветно место во пасивниот дел на регистарската влошка, а новите регистарски листови ги вложува на нивните места во активниот дел на регистарската влошка и тоа го потврдува со својот потпис во соодветната рубрика на прегледот на уписот во регистарската влошка.

Член 48

Обвивката на регистарската влошка служи за заштита на регистарските листови што се вложени во неа и за

прицврстување на преградните картони и на прегледот на уписот во регистарската влошка.

На обвивката на регистарската влошка се ставаат бројот на регистарската влошка со соодветните подброеви на деловите на претпријатието, како и фирмата и седиштето на субјектот на уписот.

Секоја обвивка на регистарската влошка има носач во кој се вложува организационата лента.

Организационата лента служи за запишување на броевите на регистарската влошка на деловите на претпријатието.

Во горниот дел на организационата лента, во првата група од пет полиња, се запишува идентификационата ознака од контролникот на броевите на регистарската влошка и бројот на регистарската влошка на субјектот на уписот, а во втората група од 3 полиња се запишува последниот подброј на делот на субјектот на уписот.

Средниот дел на организационата лента служи за запишување на фирмата и седиштето на субјектот на уписот, а долниот дел - за поставување „јавач“ за визуелно следење на одделни фази на работата или постапката, зависно од потребата на судот.

Член 49

Во рамките на една регистарска влошка можат да се користат повеќе обвивки на регистарските влошки зависно од бројот на субјектите на уписот односно од бројот на неговите делови на претпријатието.

Една обвивка на регистарската влошка служи за вложување на регистарските листови на субјектот на уписот, а најмногу до десет делови на субјектот на уписот.

За секои наредни десет делови на субјектот на уписот се користи нова обвивка на регистарската влошка под истиот број на регистарската влошка.

Секоја обвивка на регистарската влошка на субјектот на уписот кој во својот состав има делови на субјектот на уписот содржи на почетокот преграден картон на регистарската влошка на субјектот на уписот со попис на неговите делови (активен дел).

Член 50

Ако во пасивниот дел на регистарската влошка не е можно повеќе да се вложуваат регистарските листови што престанале да важат, поранешните регистарски листови се вложуваат по хронолошки ред во посебна обвивка под истиот број на регистарската влошка, со видна ознака дека е во прашање само пасивен дел на регистарската влошка.

Член 51

Во обвивката на регистарската влошка се вложуваат соодветните регистарски листови според подброевите на деловите на субјектите на уписот и според идентификационите броеви на регистарските листови кои се отпечатени во горниот десен агол.

Член 52

Во преградниот картон на регистарската влошка на субјектот на уписот со пописот на неговите делови (активен дел) се запишуваат основниот број на регистарската влошка со подброевите и називот и седиштето на основните организации на здружен труд, а во него можат да се запишат називите на десетте негови делови. На образецот на тој картон се отпечатени броевите од 1 до 9 и 0 за да се внесуваат, по потреба, соодветните бројки на десетините. Преградниот картон се изрежува од страна по отпечатената линија.

Член 53

Во заглавјето на прегледот на уписот во регистарската влошка на субјектот на уписот (активен дел) се запишуваат фирмата и седиштето на субјектот на уписот и бројот на регистарската влошка. Тој преглед на уписот служи за водење евиденција за вложувањата на важечките регистарски листови во активниот дел, односно за вложувањата на заменетите регистарски листови во пасивниот дел и за запишување на другите податоци во одделни рубрики. Ако се врши замена на регистарскиот лист поради донесување на ново решение, во соодветните колони се запишуваат датумот и ознаката на новото решение, бројот на регистарскиот лист кој е заменет, редниот број, уписот на уписот

никој под кој е донесено решението, како и потписот на овластениот работник на судот.

Во образецот од став 1 на овој член се отпечатени од десната страна броевите од 1 до 9 и 0 за да се внесуваат, по потреба, соодветните броеви. Тој образец се изрежува од десната страна по отпечатената линија.

Ако прегледот на уписот се пополни, не се зема нов образец од ист вид, туку се употребува продолжението на прегледот на промените во регистарската влошка на субјектот на уписот (активен дел).

Член 54

Исправите од член 9 на овој правилник, што се прилагаат кон одделни пријави за упис, се издвојуваат од предметот по донесувањето на решението за уписот и се вложуваат во збирката на исправите.

Ако барањето за упис е отфрлено или одбиено, исправите не се издвојуваат од предметот.

Исправите се вложуваат посебно за секој субјект на уписот.

Издвоените исправи се вложуваат во мапа или во соодветни кутии што имаат иста ознака како и регистарската влошка во која е запишан субјектот на уписот.

На издвоената исправа се става ознаката на регистарската влошка и бројот на предметот кон кој била приложена исправата.

Член 55

Ако е изјавена жалба или поднесено барање за заштита на законитоста против решението за упис, регистарскиот суд му го доставува на второстепениот суд, заедно со предметот, делот од збирката на исправи кој се однесува на оспорениот упис.

По донесувањето на одлуката за изјавената жалба односно подигнатото барање за заштита на законитоста, исправите што биле издвоени повторно се вложуваат во збирката на исправи.

Член 56

Секоја пријава и прилогот кон пријавата од член 22 на овој правилник се печатат поединечно и можат како такви да се набавуваат во малопродажба.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 57

Во постапката за упис во судскиот регистар, досегашните обрасци на пријавите и прилозите кон пријавата можат да се употребуваат до 1 мај 1989 година.

Во постапката за упис во судскиот регистар организациите на здружен труд што вршат општествени дејности ги употребуваат обрасците од чл. 21 и 22 на овој правилник и обрасците на прилогот кон пријавата 5, 5А и 5Б на Правилникот за формата и содржината на обрасците за упис во судскиот регистар на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/83 и 9/87), а за основните организации на здружен труд во состав на работна организација што вршат општествени дејности се употребува образецот на прилогот кон пријавата од член 22 став 1 точка 8 на овој правилник.

Член 58

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи Правилникот за формата и содржината на обрасците за упис на организациите на здружен труд и на другите општествени правни лица во судскиот регистар. („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/83 и 9/87).

Член 59

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 3/3-022/1-1989-01
14 март 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за законодавство,
правосудство и управа,
д-р Петар Вајовиќ, с. р.

(Назив и седиште на судот)

РУЛ
број

Регистарски број на влошката _____

Од подброј _____

До подброј _____

Фирма и седиште
на субјектот на уписот

– Обвивка на регистарската влошка

Број на регистарската влошка
на регистарскиот суд

Ознака и број на
уписникот на судот

(Назив и седиште на судот)

Предлагач: (фирма и седиште на претпријатието или на друг субјект на уписот) _____

Предмет на пријавата: (_____)

Кон пријавата ги прилагаме следните исправи и докази:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____
- 11) _____

Предлагаме врз основа на оваа пријава и на приложените исправи и докази да се донесе решение за упис во судскиот регистар и решението да му се достави на предлагачот.

Име и потпис на овластеното лице,

1. Пријава за суд

_____ како регистарски суд, според судијата поединец _____ во предметот на уписот во судскиот регистар, како што е тоа означено на страница I од пријавата, врз основа на одредбите од чл. 5, 24, 45-47 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар, на ден _____ донесе

РЕШЕНИЕ

Во судскиот регистар на регистарскиот суд да се запише: _____

со податоците наведени во прилозите кон решението број _____, кои се составен дел на ова решение.

_____ суд во _____

 (место и датум)

Судија,

Против ова решение заинтересираната страна може да изјави жалба до надлежниот второстепен суд преку овој суд, во рок од 8 дена од денот на приемот на решението.

2. Изворник на решението

Број на регистарската влошка
на регистарскиот суд

Ознака и број на
уписникот на судот

 (Назив и седиште на судот)

Предлагач: (фирма и седиште на претпријатието или на друг субјект на уписот) _____

Предмет на пријавата: (_____)
 _____)

Кон пријавата ги прилагаме следните исправи и докази:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____
- 11) _____

Предлагаме врз основа на оваа пријава и приложените исправи и докази да се донесе решение за упис во судскиот регистар и решението да му се достави на предлагачот.

Име и потпис на овластеното лице,

_____ како регистарски суд, според судијата поединец _____ во предметот на уписот во судскиот регистар, како што е тоа означено на страница I од пријавата, врз основа на одредбите од чл. 5, 24, 45-47 од Законот за постапката за упис во судскиот регистар, на _____ донесе

РЕШЕНИЕ

Во судскиот регистар на регистарскиот суд да се запише: _____

Со податоците наведени во прилозите кон решението број _____, кои се составен дел на ова решение.

_____ суд во _____

 (место и датум)

Судија,

Против ова решение заинтересираната страна може да изјави жалба до надлежниот второстепен суд, преку овој суд, во рок од 8 дена од денот на приемот на решението.

3. Препис на решението

Број на регистарската влошка
на регистарскиот суд

Ознака и број на
уписникот на судот

_____ (Назив и седиште на судот)

Предлагач: (фирма и седиште на претпријатието или на друг субјект на уписот) _____

Предмет на пријавата: (_____)

Кон пријавата ги прилагаме следните исправи и докази:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____
- 11) _____

Предлагаме врз основа на оваа пријава и на приложените исправи и докази да се донесе решение за упис во судскиот регистар и решението да му се достави на предлагачот.

Име и потпис на овластеното лице,

4. Копија на пријавата за странката

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон пријавата број	1
------------------------------	------------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	
--	--

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар _____
податоци: _____, се даваат следните

1. Фирма и седиште на претпријатието или на друг субјект на уписот

2. Други уписи

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение број:

1. Прилог кон пријавата за суд

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 1

Фирма и седиште на субјектот	Регистарски лист број	1
------------------------------	--------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште			
Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____
со следните податоци:

1. Фирма и седиште на претпријатието или на друг субјект на уписот

2. Други уписи

Судија,

Следува продолжение број:

2. Регистарски лист

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: регистарски лист број 1

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон решението број	1
------------------------------	------------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште			
Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____, со следните податоци:

1. Фирма и седиште на претпријатието или на друг субјект на уписот

2. Други уписи

Судија,

Следува продолжение број:

3. Прилог кон изворникот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 1

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон решението број	1
------------------------------	------------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште			
Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____, со следните податоци:

1. Фирма и седиште на претпријатието или на друг субјект на уписот

2. Други уписи

Судија,

Следува продолжение број:

4. Прилог кон преписот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 1

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон пријавата број	1
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар _____
 _____, се даваат следните податоци:

1. Фирма и седиште на претпријатието или на друг субјект на уписот

2. Други уписи

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение број:

5. Копија на прилогот кон пријавата за странката

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 1

Прилог кон пријавата број 2

Фирма и седиште
на субјектотВо врска со пријавата за упис во суд-
скиот регистар _____Број на регистарската влошка на ре-
гистарскиот суд и негово седиште

се даваат следните податоци:

Ред. број	Назив и седиште на основачот односно живеалиште на вложувачот	Број и датум на актот за основање	Датум на пристапувањето
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Име и потпис на овластеното лице,

1. Прилог кон пријавата за суд

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 2

Прилог кон пријавата број 2

Реден број	Вкупен износ на средствата на основачот и на секој вложувач	Вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот и поднесување на ризик на основачот	Датум на истапувањето
5	6	7	8
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Име и потпис на овластеното лице,

1. Прилог кон пријавата за суд

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Регистарски лист број 2

Фирма и седиште на субјектот	Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____	Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште _____
------------------------------	--	--

со следните податоци:

Реден број	Назив и седиште на основачот односно живеалиште на вложувачот	Број и датум на актот за основање	Датум на пристапувањето
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Судија,

2. Регистарски лист

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: регистарски лист број 2

Регистарски лист број 2

Реден број	Вкупен износ на средствата на основачот и на секој вложувач	Вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот	Датум на истапувањето
5	6	7	8
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Судија,

2. Регистарски лист

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Прилог кон решението број 2

Фирма и седиште на субјектот	Врз основа на решението на регистар- скиот суд е извршен упис во судскиот регистар	Број на регистарската влошка на ре- гистарскиот суд и негово седиште
---------------------------------	--	---

со следните податоци:

Реден број	Назив и седиште на основачот односно живеалиштето на вложувачот	Број и датум на актот за основање	Датум на пристапувањето
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Судија,

3. Прилог кон изворникот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 2

Прилог кон решението број 2

Реден број	Вкупен износ на средствата на основачот и на секој вложувач	Вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот	Датум на истапувањето
5	6	7	8
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Судија,

3. Прилог кон изворникот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Прилог кон решението број 2

Фирма и седиште на субјектот	Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____	Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште
------------------------------	--	--

со следните податоци:

Ред. број	Назив и седиште на основачот односно живеалиште на вложувачот	Број и датум на актот за основање	Датум на пристапувањето
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Судија,

4. Прилог кон преписот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 2

Прилог кон решението број 2

Реден број	Вкупен износ на средствата на основачот и на секој вложувач	Вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот	Датум на истапувањето
5	6	7	8
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Судија,

4. Прилог кон преписот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Прилог кон пријавата број 2

Фирма и седиште
на субјектот

Во врска со пријавата за упис во суд-
скиот регистар _____

Број на регистарската влошка на ре-
гистарскиот суд и негово седиште

се даваат следните податоци:

Реден број	Назив и седиште на основачот односно живеалиште на вложувачот	Број и датум на актот за основање	Датум на пристапувањето
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Име и потпис на овластеното лице,

5. Копија на прилогот кон пријавата за странката

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 2

Прилог кон пријавата број 2

Реден број	Вкупен износ на средствата на основачот и на секој вложувач	Вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот	Датум на истапувањето
5	6	7	8
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Име и потпис на овластеното лице,

1. Копија на прилогот кон пријавата за странката

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон пријавата број	3

Број на регистарската влошка во регистарскиот суд и негово седиште

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар _____, се даваат следните податоци:

1. Дејности односно работи на субјектот на уписот чија фирма е наведена во прилогот кон пријавата број 1

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение број:

1. Прилог кон пријавата за суд

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 3

Фирма и седиште на субјектот	Регистарски лист број	3

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____, со следните податоци:

1. Дејност односно работи на субјектот на уписот чија фирма е запишана во регистарскиот лист број 1

Судија,

Следува продолжение број:

2. Регистарски лист

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: регистарски лист број 3

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон решението број	3
------------------------------	------------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и
негово седиште

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот
-----------------	----------------------------	----------------	----------------

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____,
со следните податоци:

1. Дејност односно работи на субјектот на уписот чија фирма е наведена во прилогот кон из-
ворникот на решението број 1

Судија,

Следува продолжение број:

3. Прилог кон изворникот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 3

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон решението број	3
------------------------------	------------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и
негово седиште

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот
-----------------	----------------------------	----------------	----------------

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____,
со следните податоци:

1. Дејности односно работи на субјектот на уписот чија фирма е наведена во прилогот кон
преписот на решението број 1

Судија,

Следува продолжение број:

4. Прилог кон преписот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 3

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон пријавата број	3
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар _____, се даваат следните податоци:

1. Дејности односно работи на субјектот на уписот чија форма е наведена во прилогот кон пријавата број 1

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение број:

5. Копија на прилогот кон пријавата за странката

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 3

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон пријавата број	4
------------------------------	------------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и
негово седиште

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар _____,
се даваат следните податоци:

1. Работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот чија фирма е наведена во
прилогот кон пријавата број 1

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение број:

1. Прилог кон пријавата за судот

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 4

Фирма и седиште на субјектот	Регистарски лист број	4
------------------------------	--------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и
негово седиште

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____,
со следните податоци:

1. Работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот чија фирма е запишана во
регистарскиот лист број 1

Судија,

Следува продолжение број:

2. Регистарски лист

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: регистарски лист број 4

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон решението број	4

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и неговото седиште

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____, со следните податоци:

- Работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот чија фирма е наведена во прилогот кон изворникот на решението број 1

Судија,

Следува продолжение број:	3. Прилог кон изворникот на решението
---------------------------	---------------------------------------

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 4

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон решението број	4

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____, со следните податоци:

- Работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот чија фирма е наведена во прилогот кон преписот на решението број 1

Судија,

Следува продолжение број:	4. Прилог кон преписот на решението
---------------------------	-------------------------------------

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 4

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон пријавата број	4
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар _____
_____, се даваат следните податоци:

1. Работи на надворешнотрговскиот промет на субјектот на уписот чија фирма е наведена во прилогот кон пријавата број 1

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение број:

5. Копија на прилогот кон пријавата за странката

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 4

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон пријавата број	5
------------------------------	------------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	
--	--

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар _____, се даваат следните податоци:

1. Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица чија фирма е наведена во прилогот кон пријавата број 1

2. Вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица и вид и обем на одговорноста за обврските на други субјекти

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение број:	1. Прилог кон пријавата за судот
---------------------------	----------------------------------

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 5

Фирма и седиште на субјектот	Регистарски лист број	5
------------------------------	--------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	
--	--

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____, со следните податоци:

1. Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица чија фирма е запишана во регистарскиот лист број 1

2. Вид и број на одговорноста за обврските на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица и вид и обем на одговорноста за обврските на други субјекти

Судија,

Следува продолжение:	2. Регистарски лист
----------------------	---------------------

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата – прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: регистарски лист број 5

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон решението број	5

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и
негово седиште

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____
_____, со следните податоци:

1. Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица чија фирма е запи-
шана во прилогот кон изворникот на решението број 1

2. Вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот во правниот промет со
трети лица и вид и обем на одговорноста за обврските на други субјекти

Судија,

Следува продолжение:

3. Прилог кон изворникот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 5

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон решението број	5

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и
негово седиште

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____
_____, со следните податоци:

1. Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица чија фирма е запи-
шана во прилогот кон преписот на решението број 1

2. Вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот во правниот промет со
трети лица и вид и обем на одговорноста за обврските на други субјекти

Судија,

Следува продолжение:

4. Прилог кон преписот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 5

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон пријавата број	5
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар _____
 _____, се даваат следните податоци:

1. Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица чија фирма е наведена во прилогот кон пријавата број 1

2. Вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица и вид и обем на одговорноста за обврските на други субјекти

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение:

5. Копија на прилогот кон пријавата за странката

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 5

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон пријавата број	6
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар _____, се даваат следните податоци:

1. Имиња на лицата овластени за застапување на субјектот на уписот и граници на нивните овластувања, чија фирма е наведена во прилогот кон пријавата број 1

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение број:	1. Прилог кон пријавата за судот
---------------------------	----------------------------------

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 6

Фирма и седиште на субјектот	Регистарски лист број	6	
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште			
Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____, со следните податоци:

1. Имиња на лицата овластени за застапување на субјектот на уписот и граници на нивните овластувања, чија фирма е запишана во регистарскиот лист број 1

Судија,

Следува продолжение број:	2. Регистарски лист
---------------------------	---------------------

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: регистарски лист број 6

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон решението број	6
------------------------------	---------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____, со следните податоци:

1. Имиња на лицата овластени за застапување на субјектот на уписот и граници на нивните овластувања, чија фирма е наведена во прилогот кон изворникот на решението број I

Судија,

Следува продолжение број:

3. Прилог кон изворникот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 6

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон решението број	6
------------------------------	---------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____, со следните податоци:

1. Имиња на лицата овластени за застапување на субјектот на уписот и граници на нивните овластувања, чија фирма е наведена во прилогот кон преписот на решението број I

Судија,

Следува продолжение број:

4. Прилог кон преписот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 6

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон пријавата број	6
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар _____, се даваат следните податоци:

1. Имиња на лицата овластени за застапување на субјектот на уписот и граници на нивните овластувања чија фирма е наведена во прилогот кон пријавата број 1

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение број:	5. Копија на прилогот кон пријавата за странката
---------------------------	--

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 6

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон пријавата број	7
------------------------------	---------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар _____, се даваат следните податоци:

1. Имиња на лицата овластени за застапување на субјектот на уписот во вршење на работи на надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања, чија фирма е наведена во прилогот кон пријавата број 7

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение број:

1. Прилог кон пријавата за судот

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 7

Фирма и седиште на субјектот	Регистарски лист број	7
------------------------------	-----------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____, со следните податоци:

1. Имиња на лицата овластени за застапување на субјектот на уписот во вршење на работите на надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања, чија фирма е наведена на во регистарскиот лист број 1

Судија,

Следува продолжение број:

2. Регистарски лист

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: регистарски лист број 7

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон решението број	7
------------------------------	---------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____, со следните податоци:

- Имиња на лицата овластени за застапување на субјектот на уписот во вршење на работи на надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања, чија фирма е наведена во прилогот кон изворникот на решението број 1

Судија,

Следува продолжение број:	3. Прилог кон изворникот на решението
---------------------------	---------------------------------------

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 7

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон решението број	7
------------------------------	---------------------------	---

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште

Датум на уписот	Ознака и број на решението	Број на уписот	Назив на судот

Врз основа на решението на регистарскиот суд е извршен упис во судскиот регистар _____, со следните податоци:

- Имиња на лицата овластени за застапување на субјектот на уписот во вршење на работи на надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања, чија фирма е наведена во прилогот кон преписот на решението број 1

Судија,

Следува продолжение број:	4. Прилог кон преписот на решението
---------------------------	-------------------------------------

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 7

Фирма и седиште на субјектот	Прилог кон пријавата број	7
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		

Во врска со пријавата за упис во судскиот регистар _____, се даваат следните податоци:

- Имиња на лицата овластени за застапување на субјектот на уписот во вршењето на работи на надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања, чија фирма е наведена на во прилогот кон пријавата број 1

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение број:

5. Копија од прилогот кон пријавата за странката

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 7.

Фирма и седиште на субјектот		Број на регистарската влошка	Прилог кон пријавата број	8
Во врска со пријавата се дава список на деловите на претпријатието				
Подброј	Назив и место на работењето на деловите на претпријатието	Број на ознаките и број на уписникот при		
		уписот	бришењето	
1	2	3	4	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
Следува нов прилог кон пријавата која започнува со редниот број _____				

Име и потпис на овластеното лице,

1. Прилог кон пријавата за судот

Образец: прилог кон пријавата број 8

Фирма и седиште на субјектот		Број на регистарската влошка	Регистарски лист број	8
Врз основа на решението на регистарскиот суд се запишуваат деловите на претпријатието:				
Подброј	Назив и место на работењето на деловите на претпријатието	Број на ознаките и број на уписникот при		
		уписот	бришењето	
1	2	3	4	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				

2. Регистарски лист

Образец: регистарски лист број 8

Фирма и седиште на субјектот		Број на регистарската влошка	Прилог кон решението број	8
Врз основа на решението на регистарскиот суд се запишуваат деловите на претпријатието:				
Подброј	Назив и место на работењето на деловите на претпријатието	Број на ознаките и број на уписникот при		
		уписот	бришењето	
1	2	3	4	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				

Судија,

3. Прилог кон изворникот на решението

Образец: прилог кон решението број 8

Фирма и седиште на субјектот		Број на регистарската влошка	Прилог кон решението број	8
Врз основа на решението на регистарскиот суд се запишуваат деловите на претпријатието:				
Подброј	Назив и место на работењето на деловите на претпријатието	Број на ознаките и број на уписникот при		
		уписот	бришењето	
1	2	3	4	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				

Судија,

4. Прилог кон преписот на решението

Образец: прилог кон решението број 8

Фирма и седиште на субјектот		Број на регистарската влошка	Прилог кон пријавата број	8
Во врска со пријавата се дава список на деловите на претпријатието:				
Подброј	Назив и место на работењето на деловите на претпријатието	Број на ознаките и број на уписникот при		
		уписот	бришењето	
1	2	3	4	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
Следува нов прилог кон пријавата која започнува со редниот број _____				

Име и потпис на овластеното лице,

5. Копија на прилогот кон пријавата за странката

Образец: прилог кон пријавата број 8

Прилог кон пријавата број 9

Фирма и седиште
на субјектотВо врска со пријавата за упис во суд-
ски регистар _____Број на регистарската влошка на
регистарскиот суд и негово седиште

се даваат следните податоци:

Реден број	Датум и ознака и број на решението	Фирма и седиште на здружените претпријатија	Број на регистарската влошка на судот за здруженото претпријатие
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Име и потпис на овластеното лице,

1. Прилог кон пријавата за суд

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 9

Прилог кон пријавата број 9

Реден број	Вид и обем на одговорноста за обврските на сложено претпријатие, здружено претпријатие и други форми на здружување	Датум на пристапување	Датум на истапување
5	6	7	8
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Име и потпис на овластеното лице,

1. Прилог кон пријавата за суд

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Регистарски лист број 9

Фирма и седиште
на субјектотВрз основа на решението на регистар-
скиот суд извршен е упис во судскиот
регистарБрој на регистарската влошка на ре-
гистарскиот суд и негово седиште

со следните податоци:

Реден број	Датум и ознака и број на решението	Фирма и седиште на здружените претпријатија	Број на регистарската влошка на судот на здруженото претпријатие
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Судија,

2. Регистарски лист

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: регистарски лист број 9

Регистарски лист број 9

Реден број	Вид и обем на одговорноста за обврските на сложено претпријатие, здружено претпријатие и други форми на здружување	Датум на пристапување	Датум на истапување
5	6	7	8
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Судија,

2. Регистарски лист

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Прилог кон решението број 9

Фирма и седиште на субјектот	Врз основа на решението на регистарскиот суд извршен е упис во судскиот регистар	Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште
------------------------------	--	--

со следните податоци:

Реден број	Датум и ознака и број на решението	Фирма и седиште на здруженото претпријатие	Број на регистарската влошка на судот на здруженото претпријатие
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Судија,

3. Прилог кон изворникот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 9

Прилог кон решението број 9

Реден број	Вид и обем на одговорноста за обврските на сложено претпријатие, здружено претпријатие и други форми на здружување	Датум на пристапување	Датум на истапување
5	6	7	8
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Судија,

3. Прилог кон изворникот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Прилог кон решението број 9

Фирма и седиште на субјектот	Врз основа на решението на регистарскиот суд извршен е упис во судскиот регистар	Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште
------------------------------	--	--

со следните податоци:

Реден број	Датум и ознака и број на решението	Фирма и седиште на здружени претпријатија	Број на регистарската влошка на судот, за здружено претпријатие
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Судија,

4. Прилог кон преписот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон решението број 9

Прилог кон решението број 9

Реден број	Вид и обем на одговорноста за обврските на сложено претпријатие, здружено претпријатие и други форми на здружување	Датум на пристапување	Датум на истапување
5	6	7	8
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Судија,

4. Прилог кон преписот на решението

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Прилог кон пријавата број 9

Фирма и седиште
на субјектотВо врска со пријавата за упис во суд-
скиот регистар _____Број на регистарската влошка на ре-
гистарскиот суд и негово седиште

се даваат следните податоци:

Реден број	Датум и ознака и број на решението	Фирма и седиште на здружени претпријатија	Број на регистарската влошка на судот за здружено претпријатие
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Име и потпис на овластеното лице,

5. Копија на прилогот кон пријавата за странката

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: прилог кон пријавата број 9

Прилог кон пријавата број 9

Реден број	Вид и обем на одговорноста за обврските на сложено претпријатие, здружено претпријатие и други форми на здружување	Датум на пристапување	Датум на истапување
5	6	7	8
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Име и потпис на овластеното лице,

5. Копија на прилогот кон пријавата за странката

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

	Продолжение на прилогот кон пријавата број	
Фирма и седиште на субјектот		

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	
Продолжение:	

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение број:	1. Продолжение на прилогот кон пријавата за суд
---------------------------	---

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: продолжение на прилогот кон пријавата

	Продолжение на регистарскиот лист број	
Фирма и седиште на субјектот		

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	
Продолжение:	

Судија,

Следува продолжение број:	2. Продолжение на регистарскиот лист
---------------------------	--------------------------------------

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: продолжение на регистарскиот лист

		Продолжение на прилогот кон решението број	
Фирма и седиште на субјектот			
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште			
Продолжение:			

Судија,

Следува продолжение број:	3. Продолжение на прилогот кон изворникот на решението
---------------------------	---

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: продолжение на прилогот кон решението

		Продолжение на прилогот кон решението број	
Фирма и седиште на субјектот			
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште			
Продолжение:			

Судија,

Следува продолжение број:	4. Продолжение на прилогот кон преписот на решението
---------------------------	---

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: продолжение на прилогот кон решението

	Продолжение на прилогот кон пријавата број	
Фирма и седиште на субјектот		
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште		
Продолжение:		

Име и потпис на овластеното лице,

Следува продолжение број:	5. Продолжение на копијата на прилогот кон пријавата за странката
---------------------------	--

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот лист.

Образец: продолжение на прилогот кон пријавата

Фирма и седиште на субјектот на уписот		Број на регистарската влошка					
							1
Број на регистарската влошка	Број на уписот	Ознака и број на решението	Датум на решението	Вложено (потпис)	Датум на новото решение	Вложено (потпис)	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8
							5
							6
							7
							8
							9
							0

- Преглед на уписот во регистарската влошка на субјектот на уписот (активен дел)

Фирма, назив и седиште на субјектот на уписот				Број на регистарската влошка			
Број на регистарскиот лист	Број на уписот	Активен дел		Пасивен дел		Забелешка	
		ознака и број	датум на решението	вложено (потпис)	датум на новото решение		
1	2	3	4	5	6	7	8

- Продолжение на прегледот на уписот во регистарската влошка за субјектот на уписот (активен дел)

_____ суд во _____, на барање

а врз основа на член 66 од Уредбата за упис на претпријатијата во судскиот регистар се издава

ИЗВОД ОД СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

Фирма и седиште на претпријатието

Број на регистарската влошка на
регистарскиот суд

Број и назив на регистарскиот лист и
време на важењето на уписот

Содржина на уписот

1

2

Следува продолжение број:

Продолжение број:

Фирма и седиште на претпријатието

Број на регистарската влошка на
регистарскиот суд

Број и назив на регистарскиот лист и
време на важењето на уписот

Содржина на уписот

1

2

Следува продолжение број:

Назив и седиште на судот	Ознака и број на решението на судот	Датум
Фирма и седиште на странката и поблиска адреса		

(назив и седиште на службениот лист)

Во _____

Врз основа на член 186 од Законот за претпријатијата, ве молиме да го објавите долунаведениот оглас, на сметка на странката

ОГЛАСОТ ГЛАСИ:

_____ со решение бр. _____

се упишал во судскиот регистар на овој суд _____ во регистарската влошка бр. _____

_____ следните податоци:

(фирма и седиште на субјектот на уписот)

Судија,

Образец (ОУ) - Оглас за објавување на уписот во судскиот регистар

Фирма и седиште на претпријатието	
Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и негово седиште	

ЗАВЕРЕНИ ПОТПИСИ НА ЛИЦАТА ОВЛАСТЕНИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

Реден број	Презиме и име	Своерачен потпис
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Се потврдува дека именуваните своерачно ја потпишале оваа исправа. Идентичноста на именуваните е утврдена врз основа на:

Реден број	Презиме и име	Број на личната карта издадена од
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Таксата за заверување од динари _____ е наплатена и поништена на молбата за заверување _____

(Назив на судот, односно на органот за заверување и седиште)

(Овластен работник)

276.

Врз основа на член 10 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во периодот јануари-јуни 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/88 и 20/89), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДОЗВОЛЕНИОТ ИЗНОС НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на дозволеният износ на приходите на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/89) во член 2 став 2 точка 2 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка и се додава текстот: „Под реден број 2.8 во колона 4 се внесува податок за средствата што ОПЗ и СИЗ ги исплатиле во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1989 година за реализација на Југословенската програма на мерки и активности за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово (во натамошниот текст: Југословенска програма за САП Косово). Тој податок го доставуваат ОПЗ и СИЗ од општествените дејности до службата на општественото книговодство кај која се води нивната жиро-сметка. Под реден број 2.9 во колона 4 се внесува податок за делот од основниот данок на промет на тутун што федерацијата им го отстапила на републиките и автономните покраини за компензација во потрошувачката на основните животни намирници.”

Член 2

Во член 4 по зборовите: „на ниво на федерацијата” се додаваат зборовите: „како и за намирување на обврските што произгледуваат од Југословенската програма за САП Косово”.

Член 3

Во образецот ДИП - Дозволен износ на приходи на ОПЗ и СИЗ од општествените дејности во периодот од 1 јануари до _____ 1989 година по редниот број 2.7 се додаваат нови ред. бр. 2.8 и 2.9, кои гласат:

„2.8. Средства за остварување на задачите од Југословенската програма за САП Косово

2.9. Дел од основниот данок на промет на тутун за компензација на животните намирници”.

Досегашниот реден број 2.8 станува реден број 2.10.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 6-3813/1
20 март 1989 година
Белград

Заменик на сојузниот секретар за финансии,
Вук Огњановиќ, с. р.

277.

Врз основа на член 16 став 5 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), Сојузниот комитет за заједничко земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ ЖИВОТНИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат мерките за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај животните.

I. СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ ГОВЕДАТА

Член 2

Како заболени од туберкулоза се сметаат говедата кај кои:

1) со дијагностички метод на интракутана туберкулинизација ќе се утврди позитивна реакција;

2) со лабораториско испитување на секретот, екскретот и талвото ќе се утврди причинителот на говедската туберкулоза (*Mycobacterium bovis*);

3) при секцијата на лешевите ќе се утврдат патоморфолошки промени карактеристични за туберкулозата, а со лабораториско испитување - причинителот на говедската туберкулоза (*Mycobacterium bovis*);

4) со ветеринарско-санитарен преглед при колењето ќе се утврдат патоморфолошки промени карактеристични за туберкулозата, а со лабораториско испитување - причинителот на говедската туберкулоза (*Mycobacterium bovis*).

Член 3

Дијагностичкото испитување на говедата на туберкулоза се врши со методот на интракутана туберкулинизација со стандарден туберкулин приготвен од стандардни-те соеви.

Член 4

Туберкулинот се вбригува и реакцијата се проценува врз основа на упатството од производителот на туберкулинот.

Член 5

На дијагностичко испитување на говедата на туберкулоза се подложуваат говедата што наполниле три месеци.

Дијагностичкото испитување на говедата во општествена сопственост се врши еднаш годишно.

Дијагностичкото испитување на говедата во сопственост на граѓаните се врши еднаш годишно ако тие говеда се наоѓаат кај држатели кои пуштаат во промет млеко и млечни производи за исхрана на луѓето.

Исклучок од став 3 на овој член се прави во општествено-политичките заедници во кои при туберкулинизацијата во претходната година е утврдено дека процентот на позитивните случаи на туберкулоза не е поголем од 0,05% кога испитување може да се изврши еднаш во три години.

Дијагностичкото испитување на говедата во сопственост на граѓани кои не пуштаат во промет млеко и млечни производи за исхрана на луѓето се врши еднаш во три години, освен во општествено-политичките заедници во кои при туберкулинизацијата во претходната година е утврдено дека процентот на позитивните случаи на туберкулоза не е поголем од 0,05% кога туберкулинизацијата не е задолжителна.

Член 6

Ако при примената на методот на интракутана туберкулинизација со бовин туберкулин се утврди позитив-

на или сомнителна реакција, по истекот на рокот од најмалку шест недели, ќе се изврши симултана туберкулинизација, со примена на бовин и авијарен туберкулин.

Член 7

Ако при колењето на говедата се утврдат промени сомнителни на туберкулоза, променетото ткиво се испраќа во овластената специјалистичка ветеринарска организација на здружен труд заради утврдување на причините за најдените промени.

Член 8

Кога ќе се утврди туберкулоза кај говедата или се сомнева на туберкулоза, во заразениот двор или на зараза сомнителниот двор ќе се наредат следните мерки:

- 1) издвојување на заболениите и на заболување сомнителните говеда;
- 2) обележување на сите заболени говеда на левата страна на вратот со жезок жиг на кој е втисната буквата Т (димензија 10 × 8 cm);
- 3) колење на заболениите говеда во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на туберкулозата;
- 4) забрана на оплодување на заболениите и на заболување сомнителните говеда;
- 5) забрана на изнесувањето на добиточна храна која била или можела да биде во допир со заболениите говеда;
- 6) забрана на изнесувањето на шталското губре и негово задолжително пакување, заради биотермичка постапка во траење од најмалку три недели;
- 7) забрана на движењето на говедата заболени од туберкулоза или на сомнителните на туберкулоза надвор од заразениот двор, освен за колење;
- 8) забрана на употребата на заеднички напојувалишта.

Во уверението за здравствената состојба кое ги придружува говедата упатени на колење, кога кај нив е утврдена позитивна или сомнителна реакција на туберкулоза, се запишува: „ТБЦ кај говедата“.

Член 9

Во дворот во кој е утврдена туберкулоза или се сомнева на туберкулоза, незаразените говеда се обележуваат заради идентификација, со ушни маркици или со тетовирање, а сите други животни во дворот се попишуваат и се подложуваат на дијагностичко испитување на туберкулоза.

Член 10

Се смета дека туберкулозата кај говедата престанала во дворот по отстранувањето на сите животни заболени од туберкулоза и завршената дезинфекција, и ако при спроведената симултана туберкулинизација, најмалку шест недели по првата туберкулинизација со говедски туберкулин, не биде утврдена позитивна реакција.

Член 11

За преземените мерки за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата, на органот надлежен за работи на ветеринарството на републиката односно на автономната покраина му се доставуваат следните податоци: назив на општината и местото, фирма односно назив на организацијата на здружен труд – корисник на говедата во општествена сопственост, име на сопственикот односно на држателот на говедата, ознака на говедата што се подложуваат на испитување на туберкулоза, дебелина на кожниот набор пред и по вбригувањето на туберкулин и резултати добиени при проценувањето на реакцијата.

II. СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ СВИЊИТЕ

Член 12

Како заболени од туберкулоза се сметаат свињите кај кои:

1) со дијагностички метод на симултана интракутана туберкулинизација ќе се утврди позитивна реакција на бовин или авијарен туберкулин или истовремено на обата туберкулина;

2) во органите на заклани или пцовисани животни ќе се најдат на туберкулоза сомнителни патоморфолошки промени, а со лабораториско испитување на секретот, екскретот или ткивото ќе се утврди присуство на ацидореzystентни бактерии односно микробактериски видови: *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium bovis* или комплекс *Mycobacterium avium* – *Mycobacterium intracellulare*.

Лабораториското испитување од став 1 точка 2 на овој член е задолжително само во првите случаи на промени утврдени на кланицата односно во дворот во кој дошло до пцовисување на животните.

Член 13

Како сомнителни на туберкулоза се сметаат свињите:

- 1) ако при туберкулинизацијата е добиена сомнителна реакција;
- 2) ако престојувале во двор во кој е утврдена туберкулоза;
- 3) ако доаѓале во допир со туберкулозни луѓе или животни;
- 4) ако се хранети со храна која е загадена со причинители на туберкулоза.

Член 14

Се смета дека е заразен со туберкулоза кај свињите оној двор во кој кај една или повеќе свињи е утврдена позитивна реакција на туберкулин, за туберкулоза со карактеристични патоморфолошки промени, а со лабораториските методи е потврдено присуство на причинители од член 12 на овој правилник.

Член 15

Дворот се смета како сомнителен на туберкулоза кај свињите ако:

- 1) кај свињите во тој двор се утврдени сомнителни реакции на симултана интрадермална туберкулинизација;
- 2) при колењето на свињите од тој двор, на линијата на колењето, се утврдени патоморфолошки промени карактеристични за туберкулоза, а лабораториското испитување не е извршено на начинот пропишан со член 12 од овој правилник.

Член 16

Дијагностичко испитување на свињите на туберкулоза се врши со метод на симултана интрадермална туберкулинизација со авијарен и бовин стандарден туберкулин.

На туберкулинизација на свињи еднаш годишно се подложуваат сите приплодни свињи и свињите за приплод наменети за продажба, со наполенги четири месеци.

Член 17

Туберкулин се вбригува и реакцијата се проценува врз основа на упатството од производителот на туберкулинот.

Член 18

Ако по пцовисувањето или колењето на свињите се утврдат патоморфолошки промени сомнителни на туберкулоза, органите и ткивата на кои тие промени се утврдени се доставуваат до овластената специјалистичка ветеринарска организација на здружен труд заради лабораториско испитување.

Член 19

Кога ќе се утврди туберкулоза кај свињите или се сомнева на туберкулоза кај свињите, во заразениот или на зараза сомнителен двор, ќе се наредат следните мерки:

- 1) забрана на прометот на свињи, освен за колење;
- 2) забрана на користењето на заболени и сомнителни свињи за приплод;
- 3) епизоотолошка анкета, заради утврдување на по-теклото на заразата;

4) колење на заболените свињи во рок од четири месеци од денот на утврдувањето на туберкулозата;

5) туберкулинизација на сите приплодни свињи во дворот;

6) обележување на сите заболени и на туберкулоза сомнителни свињи, на траен и видлив начин;

7) одвојување на заболените и сомнителните свињи од здравите;

8) дезинфекција на приборот и објектите;

9) дезинфекција на шталското губре и осока.

Во уверението за здравствената состојба што ги придружува свињите упатени на колење, ако кај нив е утврдена позитивна или сомнителна реакција на туберкулоза, се запишува: „ТБЦ кјај свињите“.

Член 20

Кога ќе се утврди туберкулоза кај свињите, органот надлежен за работи на ветеринарството во републиката односно во автономната покраина мора да го извести надлежниот орган на здравствената служба.

Член 21

Во дворот во кој е утврдена туберкулоза кај свињите или се сомнева на туберкулоза кај свињите, со лабораториско испитување мора да се провери дали добиточната храна, суровините што служат за приготвување на добиточна храна, адитивите и водата за напојување се загадени со микробактерии.

Добиточна храна, суровини и адитиви за добиточна храна не можат да се набавуваат од складови што не се обезбедени од влегување на птици или други животни.

Во спротивно, добиточната храна мора на соодветен начин да се деконтаминира пред употребата за исхрана на свињите.

Член 22

Отворите за вентилација и окната во објектите за сместување на свињите мораат да се обезбедат од влегување на птици, а дератизација на тие објекти мора да се спроведе двапати годишно.

Член 23

Заради дијагностичка контрола на туберкулоза во кланиците е задолжителен ветеринарско-санитарен преглед најмалку еднаш месечно, на линијата на колење, со зарезување на мезентеријалните лимфни јазли.

Член 24

Се смета дека туберкулозата кај свињите престанала во заразниот двор:

1) кога ќе се отстранат сите заболени свињи;

2) кога ќе се одвојат сите потомци на заразените свињи;

3) кога две последовни туберкулинизации, во растојание од најмалку шест недели кај сите свињи во тој двор, ќе дадат негативен резултат;

4) ќе се извршат други мерки предвидени со овој правилник, вклучувајќи ја и завршната дезинфекција.

Член 25

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/81).

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 718/1
5 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

278.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА СО КОИ СЕ ПРЕВЕЗУВААТ ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на чистење и дезинфекција на превозните средства со кои се превезуваат пратки на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло од чл. 22 и 23 на Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: Законот) по растоварот, а во определени случаи и пред натоварот на пратките на животни, производи, суровини и отпадоци од животинско потекло (во натамошниот текст: пратките).

Чистење и дезинфекција на превозните средства пред натоварот на пратките може да се нареди само ако тоа го бараат епизоотолошки или хигиенски причини.

Чистење и дезинфекција од ст. 1 и 2 на овој член се врши под контрола на надлежниот ветеринарски орган во републиката односно во автономната покраина (во натамошниот текст: надлежниот орган), односно на дипломиран ветеринар во организацијата на здружен труд која врши дезинфекција.

Член 2

Под превозни средства, во смисла на овој правилник, се подразбираат сите превозни средства на железничкиот, друмскиот, поморскиот, сообраќајот на внатрешните пловни патишта, воздушниот сообраќај и контејнери (во натамошниот текст: превозни средства) со кои се превезуваат пратките.

Како превозни средства, во смисла на став 1 од овој член, не се сметаат: скелиња, рибарски пловни објекти што се употребуваат исклучиво за рибарење и пловни објекти со кои во локалниот сообраќај се превезуваат пратки на риби во свежа состојба или пратки во отворена амбалажа наменети за непосредна потрошувачка.

Член 3

Под дезинфекција на превозни средства, во смисла на овој правилник се подразбира чистење и дезинфекција на самите превозни средства, како и на приборот за врзување, чистење, хранење, напојување и растовар на животни (рампи), што постојано се наоѓаат во превозните средства.

II. ОБЈЕКТИ ЗА ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Член 4

Чистење и дезинфекција на железничките и друмските превозни средства се врши во објекти за чистење и дезинфекција на овие превозни средства, а на превозните средства на внатрешните пловни патишта, во поморскиот или воздушниот сообраќај – во луката или пристаништето во кое е растоварена последната пратка.

Објектите за чистење и дезинфекција на железничките превозни средства се изградуваат во кругот на товарните железнички станици или на друго соодветно место.

Објектите за чистење и дезинфекција на друмските превозни средства се изградуваат во рамките на ветери-

нарска организација на здружен труд, во рамките на објекти за преработка на животински производи или во рамките на други организации на здружен труд.

Објектите за чистење и дезинфекција што се изградени во рамките на извозен објект (кланица, млекарница и др.) можат да се користат само за сопствена употреба.

Член 5

Објектите за чистење и дезинфекција на превозните средства мораат да имаат:

1) за дезинфекција на железнички превозни средства – соодветни колосечни капацитети за дезинфекција на железнички возила, ако објектот се наоѓа во кругот на железничката станица;

2) за дезинфекција на друмски превозни средства – соодветни пристапни патишта со тврда коловозна покривка и бетонски паркинг-простор за сместување на друмските возила што се упатуваат на дезинфекција;

3) бетонско или асфалтно плато (наткриено или откриено) на кое се врши чистење и дезинфекција на превозни средства со заштита за отпадните води да не се разливаат надвор од платото, со затворена канализација и со уреди за одведување на отпадните води во колектор или септички јами;

4) двокоморни или повеќекорно базени (јами) или контејнери за собирање на губрето од превозните средства што се чистат, со тоа што базените мораат да имаат капак што може добро да се отвори и затвори, а можат да се изградат и печки за спалување на губрето;

5) стабилна или подвижна дезинфекциона прскалка со ладна и врела вода под притисок, со потребна опрема и хемиски средства за дезинфекција на превозните средства;

6) потребен прибор за чистење на превозните средства (лопати, метли, четки и др.) и заштитна опрема, работна облека и обувки;

7) вештачки извор на светлина јак најмалку 550 лукса.

член 6

Во местата во кои нема изградени објекти за чистење и дезинфекција на железнички или друмски превозни средства, тие превозни средства можат да се чистат и дезинфицираат на места што ќе ги определи надлежниот ветеринарски орган, и тоа:

1) на места на кои ќе биде оневозможено загадување на околината со губре и отпадни води што настануваат при чистењето и дезинфекцијата на превозните средства;

2) на места на кои можат да се обезбедат основни услови за стручно вршење на дезинфекција;

3) на места што се оддалечени од редовниот промет на луѓе и животни.

III. ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ПО РАСТОВАРОТ

1. Чистење и дезинфекција на железнички и друмски превозни средства

Член 7

Железничките превозни средства мораат да се дезинфицираат најдоцна во рок од 96 часови од часот на растоварот, а другите превозни средства – по растоварот на пратката.

Надлежниот орган кој вршел задолжителен ветеринарски преглед при растоварот на пратките од железничките превозни средства ќе утврди веднаш по растоварот на пратките дали ќе се врши обична или потсилена дезинфекција и на железничките превозни средства ќе залепи лифче со отпечатен натпис „ДА СЕ ДЕЗИНФИЦИРА“ односно „ДА СЕ ДЕЗИНФИЦИРА ПОТСИЛЕНО“. При дното на лифчето се запишуваат денот и часот на растоварот и се става жигот на железничката станица во која е извршен растоварот.

Друмските превозни средства со кои се превезуваат животни и што се враќаат празни од странство во Југославија мораат за извршената дезинфекција по растоварот да имаат потврда од надлежниот орган на земјата од која до-

аѓаат. Ако дезинфекција на тие средства не е извршена, граничниот ветеринарски инспектор ќе определи дезинфекцијата да ја изврши на граничниот премин за тоа овластена ветеринарска организација на здружен труд.

Ако друмските или железничките превозни средства се испраќаат на дезинфекција во друго место, мораат да се затворат и пломбираат.

Член 8

Чистење на железничките и друмските превозни средства се врши за од нив да се отстранат губрето и органските и други нечистотии.

Чистење од став 1 на овој член се врши на следниот начин:

1) површините на превозните средства и амбалажата се полеваат со ладна вода, а при потсилена дезинфекција против вируси и неспорогени причинители се потопуваат со врел 2%-тен раствор на каустична сода односно против спорогени причинители на заразни болести – со раствор на хлорна вар или друг соодветен хлорен препарат кој содржи 5%-тен активен хлор во раствор или 5%-тен раствор на формалдехид и така остануваат 15 минути. Потоа од превозните средства се исфрлаат губрето, длаките, пердувите и другите отпадоци што ќе останат по растоварот на пратката;

2) од таванот, сидовите, приборот за хранење, напојување, врзување и другата опрема и амбалажата ќе се истружи сета нечистотија, така што да не останат траги од губре или друга нечистотија;

3) сите површини на превозните средства добро се мијат со врела вода (температура од 50 до 60 °C) под притисок, со соодветна прскалка, при истовремено миење на тие површини, со тоа што најпрво се мије внатрешната страна на возилото, а ако возилото е загадено однадвор – и од надворешната страна.

При обична дезинфекција на превозни средства, за миење од став 2 точка 3 на овој член може да се употреби ладна вода, но само со прскалка и под притисок од најмалку две атмосфери.

Член 9

Губрето, нечистотијата и отпадоците од железничките и друмските превозни средства се собираат во објектите за чистење и дезинфекција на превозните средства и се редат во бетонски базени или контејнери. Ако се посомнева на заразна болест, губрето пред одлагањето се намокрува со раствор на хлорна вар со најмалку 5%-тен активен хлор или капорит. Така обработеното губре може да се користи најрано по истекот на три месеци од денот кога е извршена дезинфекција.

Губрето, нечистотијата и отпадоците на местата на натоварот и растоварот мораат да се собираат во бетонски базени или контејнери. Ако се посомнева на зараза, дезинфекција се врши во согласност со став 1 на овој член.

Ако поради сомневање на зараза се врши потсилена дезинфекција на превозните средства, а нема печки за спалување, собраното губре, нечистотија и отпадоци мораат на бетонска, асфалтна или камена подлога добро да се намократ со раствор на хлорна вар во кој има најмалку 5%-тен раствор на активен хлор или капорит, па повеќе пати се промешуваат и добро набиваат во бетонски јами или внимателно се закопуваат.

Губрето собрано и дезинфицирано на начинот од став 1 на овој член може да се користи по истекот на три месеци од денот кога е извршена дезинфекција.

Член 10

Дезинфекцијата на железнички и друмски превозни средства може да биде обична и потсилена.

Дезинфекција од став 1 на овој член се врши по завршеното чистење на превозните средства на начинот пропишан во член 8 на овој правилник и кога превозните средства ќе се исушат.

Член 11

Обична дезинфекција на превозни средства се врши така што сите површини на железнички или друмски пре-

возни средства се натопуваат со врел раствор на дезинфициенс, на температура од 50 до 60 °C, така што на секој квадратен метар површина ќе се потроши најмалку еден литар раствор.

Растворот на дезинфициенсот од став 1 на овој член може да се употреби како 2%-тен раствор на каустична сода, 2%-тен раствор на формалдехид, раствор на хлорен препарат со најмалку 3% активен хлор, а може да се употреби и раствор на некој комерцијален препарат за дезинфекција, со тоа што препаратот се употребува на начинот назначен во упатството на производителот и видот на препаратот да се менува еднаш месечно.

Половина час по завршената обична дезинфекција, превозните средства се измиваат со вода и се сушат.

Член 12

Потсилена дезинфекција се врши ако пратката потекнува од заразено подрачје или ако при растоварот на пратката се утврди дека пратката е заразена или ако постои сомневање дека е заразена со некоја од заразните болести на животни од член 2 на Законот.

Потсилена дезинфекција на железнички и друмски превозни средства се врши ако пратката е заразена или е сомнителна на зараза, зависно од видот и отпорноста на причинителот на заразната болест.

Член 13

Ако потсилена дезинфекција на превозните средства се врши поради неспорен причинител на заразни болести, сите внатрешни и надворешни површини на превозните средства по миењето и сушењето, се натопуваат со раствор на хлорна вар, кој содржи 3% активен хлор во растворот (или со соодветен хлорен препарат) или со 3%-тен раствор на формалдехид.

Ако потсилена дезинфекција се врши поради вирусни причинители, превозните средства, по миењето и сушењето, се полеваат со врел 2%-тен раствор на каустична сода.

Еден час по завршената потсилена дезинфекција, превозните средства мораат да се измијат со врела вода и да се исушат.

Член 14

Потсилена дезинфекција која се врши поради спорогени причинители на заразни болести се врши така што површините на превозните средства по миењето се дезинфицираат со раствор на хлорна вар или со други соодветни хлорни препарати што содржат 5% активен хлор во растворот или 5%-тен раствор на формалдехид.

Петнаесет минути по намокрувањето превозните средства механички ќе се исчистат и сите површини повторно ќе се намократ со иста количина и ист дезинфициенс. Еден час по завршената дезинфекција превозните средства мораат да се измијат со врела вода и да се исушат.

Член 15

Хлорните препарати, посебно хлорната вар, мораат да се чуваат на темно место, во добро затворени садови, а непосредно пред правењето на растворот мораат да се испитаат на процент на активен хлор за да може да се направи пропишаната концентрација на растворот.

Приготвување на растворот на хлорни препарати мора да се врши непосредно пред изведувањето на дезинфекцијата. Хлорни препарати со помалку од 15% активен хлор не можат да се употребуваат за правење на дезинфекциони раствори.

Член 16

Дезинфекција на прибор за врзување, чистење, хранење и напојување на животни, прибор за чистење на превозни средства, трла, рампи и други предмети во железнички или друмски превозни средства што биле во непосреден допир со пратката се врши, зависно од видот на материјалот, со подгорување на пламен, со варење во вода, во водена пара или со миење во дезинфекционно средство – раствор.

Член 17

По дезинфекцијата на железнички превозни средства, надлежниот орган ги симнува налепниците со кои превозните средства се упатени на дезинфекција и на тоа место става налепница со отпечатен натпис: „ДЕЗИНФИЦИРАНО“ или „ПОТСИЛЕНО ДЕЗИНФИЦИРАНО“.

На налепниците се запишуваат денот и местото каде што е извршена дезинфекција и се става печат на надлежниот орган.

Дезинфицираните железнички превозни средства треба да се затворат и пломбираат.

2. Чистење и дезинфекција на пловни објекти – бродови

Член 18

Пловни објекти – бродови (речни и поморски) се чистат и дезинфицираат на начинот и со средствата што се пропишани за чистење и дезинфекција на железнички и други превозни средства од чл. 8 до 16 на овој правилник.

За извршените дезинфекции, одговорното лице на пловниот објект мора да води евиденција од член 25 на овој правилник.

Член 19

Кај пловниот објект се чистат и дезинфицираат само внатрешните страни на објектот, и тоа во луката односно пристаништето во кое ќе се изврши последното растоварување на пратката од пловниот објект.

Местото на кое ќе се изврши дезинфекција на пловниот објект го определуваат лучките односно пристанишните органи.

Ако чистење и дезинфекција на пловниот објект не може да се изврши во луката или пристаништето од став 1 на овој член, надлежниот орган може да дозволи чистење и дезинфекција да се изврши во текот на патувањето до следната лука или пристаниште.

Член 20

Ако пратката е превезувана во издвоена просторија или простор на пловниот објект, се чистат и дезинфицираат само тие простории или тој простор.

Ако пратката се превезува во просторија или простор заедно со други пратки (генерален товар, денковни пратки), ќе се изврши чистење и дезинфекција само на оној дел од таа просторија или простор на кој се наоѓала пратката, при што се води сметка за тоа да не се причини штета на товарот што се превезува.

Член 21

Ѓубрето, нечистотијата и отпадоците од пловниот објект што настануваат по неговото чистење и дезинфекција, не смеат да се фрлат во отворено море, во слободен речен тек, во лука и пристаниште, во зимовници или канали.

Со ѓубрето, нечистотијата и отпадоците од став 1 на овој член ќе се постапи на начинот пропишан во член 9 на овој правилник.

3. Чистење и дезинфекција на воздушни превозни средства

Член 22

Чистење и дезинфекција на воздушни превозни средства се врши на начинот и со средствата што се пропишани во чл. 8 до 16 на овој правилник.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член:

- 1) миење на воздушни превозни средства се врши само со ладна вода, при што мора да се води сметка да не се намократ осетливите уреди на превозното средство;
- 2) обична дезинфекција на воздушни превозни средства се врши со 3%-тен, а потсилена со 5%-тен раствор на формалдехид во ладна вода.

За дезинфекција на воздушни превозни средства не смеат да се употребуваат хлорни препарати и каустична сода.

IV. ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПРЕД НАТОВАР**Член 23**

Дезинфекција на превозни средства пред натовар се врши по чистењето на превозните средства, на начин и со средства што ќе ги определи надлежниот орган во републиката односно автономната покраина.

V. ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА МЕСТАТА ЗА НАТОВАР, ПРЕТОВАР И РАСТОВАР**Член 24**

Местата за натовар, претовар и растовар на пратки мораат по натоварот, претоварот или растоварот, темелно да се исчистат и подложат на обична дезинфекција.

Ако постои сомневање на зараза, местата за натовар, претовар или растовар на пратки ќе се дезинфицираат на начинот и со средствата со кои се врши зајакната дезинфекција.

VI. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНАТА ДЕЗИНФЕКЦИЈА**Член 25**

Организациите на здружен труд што вршат дезинфекција на превозните средства мораат да располагаат со следните податоци, и тоа:

- 1) ден, месец и година кога е извршена дезинфекција и место на извршувањето;
- 2) вид и регистарски број, односно назив на превозно средство;
- 3) вид на извршената дезинфекција (обична или зајакната) и кој извршил дезинфекција;
- 4) средства со кои е извршена дезинфекција,
- 5) потпис на овластеното лице.

По извршената дезинфекција на превозните средства овластената организација на здружен труд за вршење на дезинфекција издава потврда во која се наведуваат податоците од став 1. точ. 1 до 5 на овој член, што ја заверува надлежниот орган под чија контрола е извршена.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 26**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на дезинфекција на превозните средства со кои се превезуваат пратки на животни, животински производи, животински суровини и животински отпадоци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/77).

Член 27

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 717/1
3 февруари 1989 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

279.

Врз основа на член 266 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/86 и 24/88), во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ВОЗДУШНИТЕ ПАТИШТА**

1. Во Наредбата за воздушните патишта („Службен лист на СФРЈ”, бр. 79/87) во точка 2 во табелата, во коло-

на 1 ознаката: „A15/UA15” се заменува со ознаката: „A-/15” и се додава нова ознака: „UA15”, а во колона 2 зборовите: „Граничен коридор Дравоград (RADLY) - Љубљана (VOR) - Илирска Бистрица (VOR) - Пула (VOR) - граничен коридор Пула (NIKOL).”

Во колона 1 под ознаката „UB4” зборовите во колона 2: „Граничен коридор Умаг (ROTAR)” се заменуваат со зборовите: „Граничен коридор (LABIN)”.

Во колона 1 по ознаката: „G235/UG235” се додава ознаката „UL73” и зборовите во колона 2: „Граничен коридор Бовец (GORMO) - Илирска Бистрица (VOR)”.

Во колона 1 под ознаката: „R26/UR26” во колона 2 на крајот се додаваат зборовите: „Граничен коридор Бездан (HODUN)”.

2. Во точка 3 по ознаката: „G” се додава нова ознака „L”.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 4 мај 1989 година.

Бр. 2262/2
14 март 1989 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
д-р Драги Данев, с. р.

280.

Врз основа на член 266 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/86 и 24/88), во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОРИДОРИ**

1. Во Наредбата за граничните коридори („Службен лист на СФРЈ”, бр. 79/87) во точка 4 на крајот од одредбата под 1 се додава нова алинеја која гласи:

„- Бовец (GORMO) 4626,3N 1338,1E”

Во одредбата под 2 на крајот се додава нова алинеја, која гласи:

„- Бездан (HODUN) 4552,N1848,7E”

Во одредбата под 6 на крајот се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„- Лабин (LABIN) 4458,6N 1305,6E

- Пула (NIKOL) 4413,0N 1341,4 E”.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 4 мај 1989 година.

Бр. 2262/2
14 март 1989 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
д-р Драги Данев, с. р.

281.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88 и 61/88), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

УПАТСТВО**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ЕДНООБРАЗНИ ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ПРЕКУ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО**

1. Во Упатството за формата, содржината и употре-

бата на еднообразни обрасци за вршење на работите на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84, 67/84, 42/85, 64/86 и 37/88), во точка 2 во одредба под 2 по зборовите: „Пресметковен чек - Образец бр. 45” се додаваат зборовите: „Акцептен налог - Образец бр. 46.”

2. Во точка 28 по зборот: „Службата”, зборовите: „а плаќањето е пропишано со закон или со пропис донесен врз основа на закон” се заменуваат со зборовите: „по основ на плаќања извршени со пренос на хартии од вредност, плаќања на меѓусебни обврски извршени со пребивање, како и по основ на други плаќања пропишани со закон или со пропис донесен врз основа на закон”.

3. Точката 31 се менува и гласи:

„31. Налогот за наплата се употребува кога доверителот и налага на Службата на товар на сметката на должникот да изврши пренос на средства во корист на сметката на доверителот, по основ на наплата на хартии од вредност и други основи утврдени со закон или со пропис донесен врз основа на закон”.

4. Во точка 37 ставот 1 се менува и гласи:

„37. Пресметковниот чек се употребува за обезбедување на плаќања односно за плаќања согласно со сојузен закон.”

5. По точка 39 се додаваат пододелот: „Акцептен налог - Образец бр. 46” и точ. 39а, 39б и 39в, кои гласат: „Акцептен налог - Образец бр. 46.

39а. Акцептниот налог се употребува за обезбедување на плаќање односно за плаќање во рокот на втасувањето согласно со сојузен закон.

Акцептниот налог го издава должникот и ги запишува, покрај другите елементи: датумот и местото на издавањето на налогот, датумот на неговото втасување, го потпишува, заверува и ѝ го вработува на доверителот.

Примениот акцептен налог доверителот го потпишува, заверува и ѝ го поднесува за наплата на организационата единица на Службата кај која се води сметката на должникот, непосредно или по пошта, најдоцна на денот на втасувањето.

39б. Акцептниот налог содржи:

- 1) број и седиште на организационата единица на Службата;
- 2) сериски број на акцептниот налог;
- 3) место и датум на издавањето на налогот;
- 4) датум на втасувањето;
- 5) назив и седиште на должникот;
- 6) број на сметката на должникот;
- 7) ознака на начинот на извршувањето;
- 8) повикување на бројот (задолжувањето);
- 9) цел на плаќањето;
- 10) број на инвестициониот објект;
- 11) шифра;
- 12) износ во динари;
- 13) назив и седиште на примачот во чија корист се врши преносот на средства;
- 14) број на сметката на примачот на средствата;
- 15) повикување на бројот (одобрувањето);
- 16) потпис и штембил на должникот - акцептант;
- 17) потпис и штембил на подносителот на налогот - примач на средствата;
- 18) датум и час на приемот на налогот во организационата единица на Службата.

39в. Акцептниот налог се состои од три примероци, и тоа: примерок 1 - Акцептен налог; примерок 2 - Извештај за задолжување; примерок 3 - Извештај за одобрување.

Акцептниот налог останува во Службата, како документ за задолжување на сметката на должникот, односно за одобрување на сметката на доверителот.

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО АКЦЕПТЕН НАЛОГ број	
<p style="text-align: center;">(Организациона единица на Службата)</p> <p style="text-align: center;">(Место и датум на издавање на налогот) (Датум на втасувањето)</p> <p>Да се книги врз товар на нашата сметка</p> <p style="text-align: center;">(Назив и седиште на должникот)</p> <p>Цел на плаќањето</p> <p>Во корист на сметката</p> <p style="text-align: center;">(Назив и седиште на примачот)</p> <p style="text-align: center;">(Штембил и потпис на должникот-акцептант)</p> <p style="text-align: center;">(Потпис и штембил на подносителот на налогот)</p>	<p>Број <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Начин на извршување <input style="width: 20px;" type="text"/></p> <p>Повикување на бројот (задолж.) <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Број на инвест. објект <input style="width: 20px;" type="text"/> Шифра <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/></p> <p>Дин. <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Број <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Повикување на бројот (одобр.) <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p style="text-align: center;">Ознака на контролата <input style="width: 50px;" type="text"/></p> <p style="text-align: center;">(Датум и час на приемот на налогот)</p>
Обр. бр. 46 на ССКЈ	
1	

Извештајот за задолжување му се доставува на должникот, на чиј товар е извршено плаќањето на обврските.

Извештајот за одобрување му се доставува на доверителот, во чија корист се пренесени средствата”.

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

40 бр. 1/19
7 март 1989 година
Белград

Генерален директор
на Службата на
општественото
книговодство,
Димитрие Тасиќ, с. р.

282.

Врз основа на член 17 и член 64а точка 3 и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 28/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Банките се должни да пресметуваат и издвојуваат задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија во височината, на начинот и во роковите што се утврдени со оваа одлука.

2. Банките пресметуваат задолжителна резерва, и тоа:

1) по стапка од 21% - на депозити по видување и депозити орочени до три месеци;

2) по стапка од 5% - на депозити орочени на три месеци и повеќе месеци и на средствата прибавени со издавање на хартии од вредност со рок за враќање од три месеци и повеќе месеци;

3) по стапка од 2% - на депозити и други средства наменети за станбена изградба.

Како орочени депозити на три месеци и повеќе месеци не се смета остатокот од орочениот депозит ако депонентот делумно ги повлекол орочените средства пред истекот на договорениот рок.

3. Банките не пресметуваат задолжителна резерва, и тоа:

1) на девизните депозити на населението;

2) на средствата примени од Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

3) на средствата на депозитите примени на име помош за подрачјата настрадани од елементарни непогоди;

4) на средствата примени од други банки врз основа на самоуправни спогодба за дополнителни средства за кредитирање на САП Косово;

5) на депозитите на банките или на други финансиски организации што, во согласност со законот, се основани во странство, ако тие депозити се вклучени во основницата за пресметка на задолжителната резерва на банките, што ги основале тие банки односно други финансиски организации во странство и ако на тие депозити се пресметува и издвојува задолжителна резерва спрема прописите на земјата во која се основани тие банки или други финансиски организации;

6) на девизните депозити што странските банки и други странски лица со седиште во Југославија или во странство ги држат на сметки кај банките овластени за работење со странство;

7) на депозитите од наменски собраните средства за вработување во согласност со прописите со кои се уредува собирањето и употребата на тие средства.

4. Задолжителната резерва, пресметана во смисла на оваа одлука, банките ја издвојуваат кај Народната банка на Југославија со пренесување на тие средства на посебна сметка на издвоената задолжителна резерва на банките што ја води Службата на општественото книговодство.

5. Задолжителната резерва од оваа одлука банките ја пресметуваат и издвојуваат месечно.

Пресметка на задолжителната резерва банките составуваат до 10-ти во месецот, спрема просечната состојба на депозитите од претходниот месец, сметајќи ја просечната состојба на депозитите врз основа на декадните книговодствени состојби од тој месец.

Задолжителната резерва утврдена во пресметката од став 1 на оваа точка се издвојува на 11-ти во месецот во кој пресметката е составена и важи од тој ден до 10-ти во наредниот месец.

Врз основа на привремената книговодствена состојба на 30 јуни и 31 декември, банките ја утврдуваат просечната состојба на депозитите за јуни односно за декември и, во рокот и на начинот од став 2 на оваа точка, составуваат привремена пресметка на задолжителната резерва. Спрема таа пресметка задолжителната резерва се издвојува во рокот од став 3 на оваа точка и важи во пресметковниот период од 11-ти тековниот месец до рокот за поднесување на конечна пресметка на задолжителната резерва.

Врз основа на конечната книговодствена пресметка на средствата на 30 јуни односно 31 декември, банките утврдуваат нови просечни состојби на депозитите за јуни односно за декември и составуваат конечна пресметка на задолжителната резерва, најдоцна до 18-ти тековниот месец. Издвоениот износ на задолжителна резерва по конечната пресметка важи од денот на издвојувањето до крајот на пресметковниот период, т.е. до 10-ти во наредниот месец.

6. Пресметката на задолжителната резерва од точка 5 на оваа одлука банката је составува на образецот што го пропишува Народната банка на Југославија и до рокот од таа точка ја доставува до Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметка на банката.

Еден примерок од пресметката на задолжителната резерва банката доставува до народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа седиштето на банката заради контрола на исправноста на пресметката.

Со пресметката на задолжителната резерва банката поднесува соодветен налог за уплата односно за враќање на разликата меѓу состојбата на задолжителната резерва на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство и задолжителната резерва по поднесената пресметка.

7. Првата пресметка на задолжителната резерва, според одредбите на оваа одлука, банката ќе је изврши спрема просечната состојба на депозитите во текот на март 1989 година. Со пресметката банката поднесува соодветен налог за уплата односно за враќање на разликата настаната меѓу состојбата на задолжителната резерва по таа пресметка и состојбата на задолжителната резерва на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство. Таа разлика банката ќе је уплати односно ќе је наплати во три еднакви рати, и тоа: првата рата на 11-ти април, втората на 11-ти мај и третата на 11-ти јуни 1989 година.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува обврската за одржување на минималната ликвидност во благајничките записи на Народната банка на Југославија пропишана со Одлуката за начинот на одржување на минималната ликвидност на банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/88).

9. Упатство за примената на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 4/88, 10/88, 29/88, 38/88, 59/88, 65/88 и 9/88) и Одлуката за издавање на благајнички записи на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/78, 63/79, 58/80, 72/81, 1/83, 19/83, 35/85 и 64/86).

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

(во динари)

О. бр. 26
22 март 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

	Година	
	1987.	1988.
СР Црна Гора	223.444	595.386
СР Хрватска	261.657	697.416
СР Македонија	186.190	499.691
СР Словенија	377.684	1.153.237
СР Србија без териториите на САП	226.120	581.115
САП Косово	184.300	483.817
САП Војводина	281.917	716.426

283.

Врз основа на член 3 став 5 и член 98 став 5 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), Службата на општественото книговодство на Југославија објавува

ПОДАТОЦИ

ЗА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН БРУТО ЛИЧЕН ДОХОД
ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1987 И 1988
ГОДИНА

(во динари)

	Година	
	1987.	1988.
СФРЈ	254.230	688.689
СР Босна и Херцеговина	222.404	600.241

Генерален директор
на Службата на
општественото
книговодство на Југославија,
Димитрие Тасиќ, с. р.

284.

Врз основа на член 17 став 1 точка 1 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за бруто лични доходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/88 и 61/88), Службата на општественото книговодство на Југославија врз основа на завршната сметка за 1988 година, утврдува и објавува

СТАПКА НА АКУМУЛАТИВНОСТА

ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

– во проценти со два децимала со заокружување –

ШИФРА И НАЗИВ ДЕЈНОСТА	С Ф Р Ј	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Македо- нија	СР Слове- нија	СР Србија без тери- ториите на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000002 ВКУПНО – СТОПАНСТВО	2,94	2,50	11,24	12,47	2,56	8,03	2,04	2,76	2,55
010000 Индустрија и рударство	2,86	2,37	16,18	12,32		7,62	1,72	2,50	3,43
010100 Електростопанство	0,70	0,55	4,91	2,39	0,32	1,25	1,03	0,98*	0,95
010101 Хидроелектрани	0,49	0,19	4,39	1,54			0,92		
010102 Термоелектрани	1,04	0,77	6,57	8,99			1,17	0,06	0,37
010103 Нуклеарни електрани	1,16								
010104 Пренос на електрична енергија	0,77	0,44	10,96	3,79			1,29	2,92	0,62
010105 Дистрибуција на ел. енергија	0,60	0,75	2,81	0,98			0,96	1,64	1,55
010200 Производство на јаглен	1,90	2,71	26,96	0,81	0,28	1,95	2,05	1,27	
010201 Производство на камен јаглен	0,14			0,87			0,01		
010202 Производство на мрк јаглен	1,33	2,77					0,09		
010203 Производство на лигнит	2,18	2,63	29,17				2,28	1,27	
010400 Производство на нафта и гас	3,01			3,23					4,78
010410 Производство на сурова нафта	3,09			3,23					5,34
010420 Производство на земен гас	2,42								2,57
010500 Производство на нафта на дерив. на нафта	5,24	2,39		22,04	0,38		13,01		2,78
010600 Производство на руда на железо	0,33	0,37							
010700 Црна металургија	1,69	0,43		49,46	2,52	5,37	0,07	2,31	1,92
010710 Производство на железо и челик	0,84	0,33		27,27		4,87	0,07	4,45	1,92
010711 Производство на железо	0,81			269,03					
010712 Производство на челик	0,27	0,25		6,29					
010713 Производство на валан челик	1,14	0,60		21,21			0,10	4,45	2,66
010720 Производство на феролегури	7,77	16,63		98,75				1,70	
010800 Произ. на руди на об. метали	2,99	11,87	10,09	11,35	3,14		0,66	1,59	
010810 Производство на руди на бакар	0,39						0,39		

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА	С Ф Р Ј	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Македо- нија	СР Слове- нија	СР Србија без тери- ториите на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010820	Прои. на руди на олово и цинк	2,29	12,97				1,17	1,46	
010830	Производство на боксит	9,21	12,14	10,09	11,35			10,37	
010890	Прои. на други руди на метали	0,50	1,35					4,69	
010900	Прои. на обоени метали	7,82	6,21	38,11	9,70	6,54	11,09	1,47	5,11
010920	Производство на олово	5,47	6,44						6,94
010930	Производство на цинк	6,43						7,21	4,30
010940	Прои. на глинница и алуминиум	9,38	6,21	38,11	9,70				
010941	Производство на глинница	8,09	2,65	51,05					
010942	Производство на алуминиум	10,54		30,63	9,70				
010990	Прои. на други об. мет.	3,47						3,81	
010992	Производство на жива	8,34							
010999	Друго прои. на обоени метали	2,76						3,81	
011000	Преработка на обоени метали	4,16	5,59	32,96	9,13	2,73		1,63	1,04
011010	Преработка на алуминиум	5,76	4,01	32,96	8,36		10,87	0,91	
011090	Прер. на други об. метали	2,48	8,76		18,07		4,19	2,00	1,04
011091	Преработка на бакар	2,00			37,74			2,00	5,64
011092	Преработка на олово	4,42	11,15		0,82				0,93
011093	Преработка на цинк	4,57							
011099	Друга прер. на обоени метали	1,56	4,40						1,08
011100	Прои. на неметали	2,44	1,53	29,22	13,20	2,93	9,00	0,91	0,22
011110	Прои. на неметални минерали	2,51	3,13		14,08		10,43	0,91	0,22
011111	Производство на азбест	1,04	2,56						
011112	Производство на магнезит	0,63			29,22			0,10	0,16
011113	Производство на кварцен песок	2,81	1,72		0,37			1,91	
011119	Производство на други неметали	3,32	4,99		23,14			0,44	0,93
011120	Производство на соли	2,37	1,30	29,62	11,91				
011121	Производство на морска сол	5,21		29,62	11,91				
011129	Производство на други соли	1,31	1,30						
011200	Преработка на неметали	4,73	2,59	62,66	23,51	0,89	9,51	1,63	1,08
011210	Производство на стакло	6,14	9,45	254,83	34,90		8,54	0,92	129,08
011211	Производство на рамно стакло	12,63			25,01				12,73
011212	Производство на амбал. на стакло	7,32			47,88			1,35	
011219	Производство на друго стакло	3,11	9,45	254,83	16,28			0,78	129,08
011220	Производство на огноот. материјали	1,40	0,01					1,89	2,52
011230	Производство на порцелан	2,76	2,83		9,01		10,83	3,41	0,40
011231	Прои. на порц. за домаќин.	1,86			16,86				1,58
011232	Производство на техничка керамика	2,93	3,05		8,27			5,21	0,40
011290	Друга преработка на неметали	6,62	7,24	62,40	15,62		10,03	0,22	1,58
011291	Прои. на азбестни производи	1,91	3,79		26,34				3,60
011292	Прои. на графитни производи	23,05		62,40	22,00				
011299	Преработка на други неметали	5,10	76,95		5,50			0,65	3,60
011300	Металопрепарат. дејност	3,20	3,72	3,78	12,75	2,15		1,69	6,75
011310	Прои. на репроматеријали	3,66	4,25	4,27	13,93		9,52	1,68	7,21
011311	Прои. на леани производи	2,04	2,21		9,24			1,01	0,57
011312	Прои. на инстал. материј.	3,64	3,96		15,28			1,45	12,20
011313	Производство на алати	3,69	2,74	0,23	16,69			2,33	1,38
011314	Прои. на метална амбалажа	8,86	0,66		26,08			9,23	5,76
011315	Производство на жичени стоки	3,52	8,25	0,43	7,80			1,55	11,36
011316	Производство на лежишта	5,16	7,74	10,19	3,91			2,08	9,84
011319	Прои. на други метални материј.	5,44	4,79		19,43			1,80	0,36
011320	Прои. на метални конструк.	2,50	2,03		9,65		6,95	2,05	0,33
011390	Прои. други мет. прои.	2,47	3,63	4,92	11,88		6,69	1,63	6,34
011400	Машиноградба	4,96	4,65	5,54	32,81	11,71		3,08	1,85
011410	Прои. на машини и уреди	5,57	5,09	5,54	35,25		8,21	3,65	1,85
011411	Прои. на енерг. машини	4,78	6,95		8,24			5,18	1,63
011412	Прои. на градежни машини	3,57	2,20	0,42				2,94	1,33
011413	Прои. на маш. за обр. на мет.	10,63	4,41		90,14			5,62	2,48
011419	Прои. на други машини	3,65	1,26	9,89	13,29			2,42	2,31
011420	Прои. на зем. машини	1,83	4,04		9,30			0,47	0,97
011430	Прои. на професионална опрема	2,99	2,37		18,31		7,75	4,13	3,89
011500	Прои. на сообраќ. средства	2,89	3,94	33,08	9,53	1,95	8,01	2,03	3,26
011510	Прои. и поправка на шин. воз.	2,70	0,64		9,31		8,63	0,83	
011511	Производство на шински возила	2,38	0,76		14,81				2,93
011512	Поправка на шински возила	2,89	0,54		5,70			1,70	4,91
011520	Производство на друмски возила	2,93	4,74	33,08	10,42		8,18	2,02	3,26
011521	Производство на мотори	3,24	6,21		8,08			1,23	4,97

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА	С Ф Р Ј	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Македо- нија	СР Слове- нија	СР Србија без тери- торните на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011522 Производство на камioni	1,23	1,23		7,79			0,08		1,64
011523 Производство на автомобили	4,99	9,18							
011524 Производство на трактори	0,27	0,67		2,78					
011526 Производство на велосипеди	2,19	1,85							3,46
011527 Производство на делови за возила	3,65	4,41	33,08	17,85			2,96	3,26	8,71
011530 Произ. на воздухопл. сред.	3,40	2,94		1,11			13,68		
011590 Произ. на други сооб. сред.	1,57								2,47
011600 Бродоградба	2,95		3,87	10,65			6,57		2,90
011601 Поморска бродоградба	2,60		3,87	10,65					
011602 Речна бродоградба	4,40						6,57		2,90
011700 Произ. на ел. машини и апарати	4,82	7,58	16,36	17,79		8,85	3,33	3,00	5,47
011710 Произ. на електрични машини	4,28	5,85		12,31		9,12	3,10	5,62	6,89
011720 Произ. на електронски апарати	4,83	10,75	13,10	18,63		7,55	4,13		4,20
011721 Произ. на делови на ел. апар.	2,05			22,42		7,56	0,53		2,43
011722 Произ. на дел. на радио и ТВ ап.	8,32	3,58		11,01			13,85		
011723 Произ. на комуникац. уреди	6,07	14,12	13,10	21,53			5,08		
011724 Произ. на мерна опрема	5,18	11,63		18,02		9,29	3,09		
011729 Произ. на други ел. апарати	4,29	3,91		10,17			5,49		
011730 Производство на кабли	4,51	8,26	25,00	49,26			2,33		2,6
011740 Произ. на апар. за домаќ.	5,54	1,06	0,43	20,19		11,37	2,27	0,81	
011741 Произ. на технички апарати	6,64	2,98		24,82			2,55		
011742 Произ. на разладни апарати	2,65	0,94	0,62	9,75			22,74		
011743 Произ. на апарати за перење	9,89								
011749 Произ. на други апар. за домаќ.	5,88							0,81	
011790 Друго произ. на ел. апарати	5,23	8,79	1,08	13,95		9,62	3,27	2,55	6,15
011791 Произ. на ел. инст. материј.	5,04			12,26			8,14		8,41
011792 Производство на сијалици	3,80			19,14					3,81
011793 Производство на акумулатори	6,98	31,34		23,43		12,24	0,67	2,55	11,10
011799 Произ. на неспом. ел. произ.	3,94	1,98	1,08	11,93			5,00		
011800 Произ. на хемиски производи	6,51	4,33	6,25	24,27	5,52	16,89	3,39	2,14	6,67
011810 Производство на хемикалии	8,14	3,91	6,25	32,77		23,19	4,64		9,20
011820 Произ. на хемикалии за земјод.	2,03			18,81			1,99	0,68	0,90
011830 Произ. на хем. влакна и маси	6,12	7,29		21,09		9,86	2,31	2,32	7,86
011831 Произ. на хемиски влакна	2,18	7,87					1,44	2,32	
011832 Произ. на пластични маси	8,26	5,54		22,32			2,98		8,03
011900 Преработка на хемиск. производи	6,83	4,95	5,68	26,88	4,13		3,64	4,78	9,05
011910 Производ. на лекови	7,36	3,93		23,43		22,63	1,92	0,04	11,64
011920 Произ. на сапун и козметика	6,28	20,61		36,46		11,18	4,35		6,93
011930 Производство на бои и лакови	10,23	2,01		53,39		26,15	4,14	18,59	9,22
011940 Прераб. на пластични маси	5,46	3,03	4,65	23,24		12,78	2,75	6,16	6,61
011941 Произ. на амбалажа од пл. маси	8,29	2,09		39,40			6,16	7,34	20,78
011949 Друга прер. на пластич. маси	4,49	3,77	4,65	18,71			1,03	5,70	3,99
011990 Произ. на други хем. произ.	6,55	4,76	10,92	21,40		21,16	4,59		12,62
012000 Произ. на камен и песок	2,40	3,19	4,01	7,80	4,18	4,04	1,60	3,93	
012001 Производство на камен	2,55	3,50	4,01	8,40			1,78	3,93	
012002 Производство на песок	1,17	1,13		3,97			0,11		
012003 Производство на суров гипс	1,37	1,37							
012100 Произ. на град. материјал	2,14	2,51	3,87	5,53	2,89		1,22	0,21	3,49
012110 Производство на вар и гипс	1,44	0,91	32,39	2,16		3,61	1,06		
012111 Производство на вар	1,47	0,96	32,39	2,16			1,06		
012112 Производство на гипс	1,22	0,78							
012120 Производство на цемент	1,49	2,12		5,55		6,87	0,37	0,17	2,34
012130 Производство на тули и керам.	3,23	3,43	0,79	6,81		7,14	2,68	0,57	4,34
012140 Произ. на град. префабрикати	2,18	2,89		4,97		7,01	1,03	0,09	1,95
012141 Произ. на азбест. цем. произ.	1,30							0,10	
012142 Производство на префабрикати	2,12	2,99		5,42			1,03	0,08	2,70
012143 Произ. на битуменски произ.	3,10	2,29		10,78					0,99
012200 Произ. на реж. граѓа и плочи	3,86	3,89	4,96	16,83	0,51	9,62	1,42	8,82	5,00
012201 Производство на режана граѓа	3,51	3,49	9,77	16,06			1,53	8,82	6,38
012202 Производство на плочи	4,25	4,42	0,31	18,36			1,24		
012203 Импрегнација на дрво	6,08		0,77	19,75			1,16		
012300 Произ. на фин. произ. од дрво	2,90	1,88	6,01	15,21	3,51		1,30	2,51	3,16
012310 Производство на мебел	2,69	1,93	5,52	14,04		8,00	1,35	1,67	2,64
012320 Произ. на други финални производи	3,34	1,80	7,69	17,57		7,47	1,09	7,30	4,62
012321 Производство на амбалажа	2,93	1,10		14,73			2,68	111,11	6,02
012322 Производство на град. елемен.	3,02	1,81	7,69	17,55			0,19	6,98	1,14

– во проценти со два децимала со заокружување –

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЛНОСТА	С Ф Р Ј	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Македо- нија	СР Слове- нија	СР Србија Без тер. на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
012323	Произ. на дрвна галантерија	7,69	2,30		12,69		4,86		11,73
012324	Произ. на предм. од прачки	4,99	5,40		19,12		1,51		2,16
012400	Произ. и прер. на хартија	5,52	6,95		16,93		2,18	2,93	5,34
012410	Произ. на целулоза и харт.	5,02	6,25		5,45	13,05	0,60		6,22
012420	Преработка на хартија	6,39	8,39		31,32	10,84	4,52	7,93	2,20
012421	Произ. на хартиена амбалажа	6,06	7,65		29,19		4,56		2,20
012429	Друга преработка на хартија	7,68	10,37		38,22		3,80	12,38	
012500	Произ. на пред. и ткаенини	2,46	1,62	6,02	8,28		1,27	5,21	3,64
012510	Произ. на влакна и предива	2,73	2,26		11,89	9,59	1,39	5,85	4,20
012511	Произ. на коноп. влакно	0,01			0,04				
012512	Произ. на пам. предиво	2,71	1,99		13,77			3,37	2,37
012513	Произ. на волнено предиво	2,86	3,09		3,49		2,51	17,74	4,92
012514	Произ. на конопово предиво	4,13			17,21		1,64		5,67
012515	Произ. на предиво од свила	0,46						0,46	
012516	Произ. на синтет. предиво	1,45			7,59				
012520	Производство на ткаенини	2,27	0,95	6,02	4,67	8,99	1,18	3,05	3,31
012521	Произ. на памучни ткаенини	1,90	0,82	8,55	3,89		1,41	5,35	
012522	Произ. на волн. ткаен.	2,07	2,53	5,03	2,50		1,27		3,26
012523	Произ. на конопови ткаенини	7,70			1,47				6,38
012524	Произ. на свилени ткаенини	2,53			13,63		0,32	2,14	1,55
012600	Произ. на гот. тек. произ.	4,24	3,87	9,14	13,97	6,31	2,61	0,54	5,85
012610	Производство на трикотажа	3,01	2,67	6,41	5,93		8,41	2,49	1,06
012611	Произ. на трикотажни ткаен.	1,76	2,11	159,86	16,17		3,45		2,05
012612	Производ. на трикотажна рубелина	2,93	1,10	3,69	7,11			2,88	5,09
012613	Произ. на трикотажна облека	3,51	3,25	14,66	4,99		3,93		3,68
012614	Производство на чорапи	2,55	2,24		4,44				8,39
012615	Производство на позамантерија	3,07	4,62		4,88		0,67		7,84
012620	Производство на конфекција	4,63	4,49	7,14	18,84	10,73	2,89	0,45	4,14
012621	Производство на рубелина	4,37	2,58		17,98		3,85		5,18
012621	Производство на облека	4,78	4,56	7,14	19,15		2,42	0,78	3,79
012623	Произв. на рубелина за домаќин.	3,92	4,38		13,66		4,31		13,42
012624	Произ. на тешка конфекција	3,80	0,50				4,02		2,90
012690	Произ. на други текст. произв.	5,10	5,08	15,01	14,70		13,19	1,60	7,89
012691	Производ. на прекрив. за под	3,40	0,91	17,73			1,37		5,80
012699	Произ. на несп. текст. произ.	6,67	13,76		14,70		1,87		24,80
012700	Производство на кожа и крзна	4,98	2,18	43,81	7,53	15,38	3,87		3,60
012701	Производство на крупна кожа	3,85	2,21		7,87				3,64
012702	Произв. на свињска кожа	11,37							
012703	Производ. на ситна кожа и круп.	3,55	2,10	43,81			4,72		
012800	Произ. на кож обув. и гал.	2,20	2,37	3,11	6,35		1,44	5,36	2,46
012810	Производство на кожни обувки	1,59	2,07		4,63		5,83	1,14	1,42
012820	Производство на галантерија	3,31	4,48	18,07	13,79		7,71	3,10	1,95
012830	Производ. на кожена конфек.	6,15	3,89	26,14	14,88		9,66	2,01	79,29
012900	Преработка на каучук	6,25	2,25	16,02	1,54	1,40	3,93	9,26	31,37
012901	Производство на гуми за возила	6,85	1,95				33,34	4,94	69,70
012909	Друга прераб. на каучук	5,67	2,33	16,02	3,57		9,01	2,70	9,26
013000	Произ. на прехранб. производи	2,83	2,12	15,49	13,03	2,13	12,01	1,24	1,60
013010	Мелење на жита	3,10	2,50	15,26	10,28		17,81	1,79	1,13
013020	Произ. на леб и тестенини	6,36	3,22	13,47	41,31		21,62	1,62	1,84
013021	Производство на леб и печива	6,54	3,44	13,47	42,32			1,62	1,84
013022	Производство на тестенини	2,15	0,83		24,77				0,99
013030	Прераб. на овошје и зеленчук	2,06	2,19		15,66		9,41	0,87	5,88
013040	Преработка на месо и риба	3,20	1,16	4,97	14,12		13,54	2,11	1,39
013041	Колење на добиток	3,19	1,17	6,29	12,47			2,61	2,09
013042	Преработка на месо	2,97	1,08		13,47			0,04	1,26
013043	Преработка на риба	5,69		152,89	19,63				
013050	Преработка на млеко	3,05	2,51	31,36	13,28		5,33	2,29	2,86
013060	Производство на шеќер	1,36	0,45		4,61				2,52
013070	Производство на кондит. произ.	4,52	3,64	3,97	22,16		9,12	2,46	3,88
013071	Производ. на какао-производи	5,76	2,55		39,99			1,45	5,52
013072	Производство на бонбони	3,18		3,97	11,30			0,52	
013073	Производство на кекс	4,11	4,86		17,03			4,19	1,27
013074	Производство на слатки	3,75	3,56		45,87				4,08
013080	Производство на раст. масла	2,86	0,02	3,45	4,96		15,86	3,03	1,42
013090	Произ. на други прехран. произ.	4,07	7,55	24,65	13,38		12,35	2,66	2,31
013091	Производство на скроб	0,35							0,35
013099	Други прехран. производи	4,61	7,55	24,65	13,38		2,66		4,57

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА	С Ф Р Ј	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Македо- нија	СР Слове- нија	СР Србија без тер. на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013100 Производство на пијалаци	1,41	3,11	3,74	3,59	2,17		0,32	5,28	1,69
013110 Произ. на алкохолни пијалаци	1,45	3,54	3,74	2,92		6,19	0,22	7,03	1,69
013111 Производство на алкохол	3,74	31,39		3,04					3,61
013112 Производство на пиво	1,82	6,86	3,98	2,19			0,27	9,28	1,78
013113 Производство на вино	1,25	1,10		4,12			0,21	6,23	0,21
013114 Произ. на вински дестилати	0,09	0,02		26,20					
013115 Производство на ракија од овошје	0,21						0,21		
013119 Произ. на други алкох. пиј.	0,41			1,77					
013120 Произ. на безалкохолни пијал.	1,18	1,57		6,86		3,14	0,88	1,10	1,69
013121 Произ. на освежителни пијал.	1,35	0,59		6,17			1,28	1,24	2,73
013122 Произ. на минерална вода	1,01	3,38		7,80			0,61		
013200 Производство на добит. храна	3,04	1,06	34,96	11,38		11,06	2,88	3,28	1,93
013300 Производ. и прераб. на тутун	3,81	6,88	12,28	7,87			1,36	10,03	4,93
013310 Произ. на фермент. тутун	4,31	1,93	21,40	8,61	5,98		2,58	10,03	4,93
013320 Преработка на тутун	3,25	11,11		6,75	3,51		0,58		
013400 Графичка дејност	4,31	3,10	5,60	20,52	2,55	10,81	2,73	1,17	3,02
013500 Дор. прераб. и произ. на сур. од отп.	12,71	10,91	113,98	35,11	53,75	34,19	9,36	31,70	15,79
013900 Произ. на разнов. производи	8,54	9,59		11,30	6,68	10,55	0,84	0,74	1,90
013901 Произ. на учила и физк. опрема	13,00			33,96		15,18			
013902 Произ. на музички инструменти	0,32						1,39		
013903 Производство на кибрити	2,82	3,27		10,15					
013904 Производство на накит	3,30	27,17		12,28		11,21		0,74	0,31
013909 Друга неспомената индустрија	2,55	7,19		10,65			4,91		2,30
020000 Земјоделство и рибарство	1,67	1,26	6,19	5,91			1,92	12,66	1,30
020100 Земјоделско производство	1,51	1,20	5,61	5,29	1,11		1,81	10,00	1,23
020110 Полјоделство	1,42	1,15	5,88	5,73		5,52	1,18	5,87	1,28
020120 Овоштарство	1,38	5,14	4,36	0,73		4,03	4,03	44,99	1,21
020121 Производство на овошје	1,34	6,15	4,36	0,73			3,91	44,99	1,21
020129 Произ. на овошен саден материј.	5,30	3,71					8,50		
020130 Лозарство	1,17	0,10		3,42		3,49	2,70	14,43	1,88
020131 Производство на грозје	1,12	0,10		3,42			1,66	14,43	1,88
020139 Произ. на лозен сад. мат.	5,08						5,08		
020140 Сточарство	1,84	1,14	29,83	8,06		5,45	1,99	1,49	0,57
020200 Земјоделски услуги	4,38	5,00	7,13	13,72	10,15	9,51	2,48	21,80	2,50
020201 Услуги за раст. производство	4,04	7,03	2,79	11,61			2,50	25,64	2,45
020202 Услуги за сточарство	5,24	3,42	11,49	18,69			2,46	3,72	3,30
020300 Рибарство	3,63	1,70	33,85	16,12		7,05	8,59	28,38	2,29
020301 Рибарство на море	4,92		40,12	31,60					
020302 Рибарство на реки	3,16	1,70	17,02	6,58			8,59	28,38	2,29
030000 Шумарство	1,61	1,19	4,98	9,44	1,09	11,46	0,92	4,30	3,22
030001 Гаење на шуми	0,65	2,20	22,55	2,98			2,99	4,53	1,65
030002 Заштита на шуми	1,44			5,26				1,00	
030003 Искористување на шуми	2,04	1,19	4,91	26,58			0,83	4,82	3,67
030004 Лов и гаење на дивеч	4,93	8,18		14,81			1,71	1,33	10,69
040000 Водостопанство	0,41	2,63		1,74	0,20	14,97	0,91	0,01	0,20
040001 Искористување на водите	0,11	1,67						0,01	0,07
040002 Зашт. од штетно деј. на вода	0,55	2,98		1,75			1,08		0,31
050000 Градежништво	2,61	7,08	11,42	14,44			3,27	3,82	1,85
050100 Високоградба	6,50	10,26	11,30	26,16	3,37	6,16	4,04	7,29	3,95
050200 Нискоградба и хидроградба	1,20	6,02	11,26	7,60	1,41	5,40	1,80	0,39	1,35
050201 Изградба на сообр. објекти	0,76	4,86	11,11	15,75		5,26	1,38	0,48	0,28
050202 Хидроградба	2,90	7,88		7,79		6,01	1,13	0,09	2,89
050203 Изградба на рудар. објекти	1,15	1,31		4,04					
050209 Изградба на други објекти	5,17	7,66	12,46	20,44		6,14	6,48	5,22	4,30
050300 Инсталац. и завршни работи	6,30	3,56	12,35	30,55	19,47	8,44	5,04	11,92	6,91
050301 Градежни инсталации	4,57	2,25	12,49	18,98			3,61	42,19	4,38
050302 Завршни и занает. работи	8,09	5,27	12,21	40,97			6,53	8,06	8,68
060000 Сообраќај и врски	1,58	1,21	4,05	8,73		5,05	0,95	0,93	1,64
060100 Железнички сообраќај	0,28	0,08		1,50		4,93	0,08	0,09	0,78
060101 Превоз во желез. сообраќај	0,89	0,64		4,73			0,57		0,27
060102 Влеча на возови	0,37			1,34				0,63	
060103 Одржување и нега на коли	6,40			21,69					
060104 Одржување на пругите	0,08			0,23					0,98
060105 Одржување на уредите	0,12								
060200 Поморски сообраќај	4,96		17,11	13,81			14,10		
060201 Превоз во поморскиот сообраќај	4,68		17,12	12,06			14,10		
060202 Услуги во поморскиот сообраќај	6,79			22,30					

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЛНОСТА	С Ф Р Ј	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Македо- нија	СР Слове- нија	СР Србија без тер. на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060300 Речен и езерски сообраќај	0,88			1,46			1,15		0,33
060301 Превоз во речниот сообраќај	0,83			1,46			1,12		0,31
060302 Услуги во речниот сообраќај	1,36						1,35		1,74
060400 Воздушен сообраќај	2,45	0,44	11,75	9,79	0,44		2,65	0,03	0,95
060401 Превоз во возд. сообраќај	2,86	1,42					2,19		
060402 Услуги на аеродроми	2,32	0,36	11,75	9,68			3,22	0,03	
060403 Услуги на стопанска авијација	2,13			17,93					0,95
060500 Друмски сообраќај	2,59	2,88	5,32	10,66		6,26	2,16	1,71	2,81
060501 Превоз на патници во друм. сооб.	1,92	3,01	1,35	5,58			0,36	2,35	2,69
060502 Превоз на стоки во друм. сооб.	2,55	2,90	5,67	12,08			1,86	0,86	2,89
060503 Услуги во друм. сообраќај	4,43	2,42		28,52			5,86	2,78	2,07
060600 Градски сообраќај	0,93	3,41		3,00	0,68	2,50	0,28	0,69	1,47
060601 Превоз на пат. во град. сооб.	0,93	3,43		3,00		3,32	0,28	0,69	1,47
060602 Превоз со такси автомобили	6,66								
060609 Друг превоз на патници	0,61	0,65				1,00			
060700 Цевоводен транспорт	1,50	2,67					1,86		0,62
060800 Претоварни услуги	2,88	1,72	0,27	9,66			0,67		1,67
060801 Претовар во луки	3,12		0,27	10,23			0,51		
060802 Претовар во пристаништа	1,71	0,57		6,39			1,58		1,72
060803 Претовар во железн. станици	2,30	2,43		4,16		6,64	0,97		1,57
060900 ПТТ услуги	2,54	3,11	3,62	18,37	0,45	2,34	1,72	1,10	2,51
070000 Трговија	7,77	6,38	15,51	27,26			6,69	7,23	6,81
070100 Трговија на мало	5,61	4,96	9,68	16,75	4,73	10,97	4,61	6,30	4,48
070110 Трг. на мало прехранб. стоки	5,55	5,73	7,74	19,99		13,31	2,69	5,03	3,70
070111 Трг. на мало леб	1,36						1,87		
070112 Трг. на мало со овош. и зелен.	7,78	3,65	23,58	48,84			3,46		
070113 Трг. на мало со месо и риба	8,09	2,98		40,73				5,87	7,40
070114 Трг. на мало со живот. намирн.	5,47	6,09	7,72	17,44			2,71	4,89	3,66
070120 Трг. на мало со непрех. стоки	6,27	5,47	20,38	15,25		11,04	5,95	6,13	5,17
070121 Трг. на мало со текстил	5,67	5,98	8,06	15,64		14,08	4,77	3,55	3,84
070122 Трг. на мало со кожа и гума	1,63	2,25		2,11		2,82	5,62	22,27	2,64
070123 Трг. на мало со метални стоки	10,91	7,21		37,88		16,18	3,54		8,71
070124 Трг. на мало со огрев	7,58	6,82	10,01	30,90		17,40	6,12	10,35	2,71
070125 Трг. на мало со мебел	8,34	6,60		33,31		12,56	4,65	12,64	5,29
070126 Трг. на мало со стакло	1,66			6,95				1,35	
070127 Трг. на мало со бои и хемик.	27,84			27,78			33,77		23,11
070128 Трг. на мало со книги	13,13	6,28		64,89			9,56	6,29	4,32
070129 Трг. на мало со други стоки	8,48	8,31	42,59	35,16		11,21	5,72	8,86	9,55
070130 Трг. на мало со меш. стоки	4,72	4,38	7,79	15,58		8,24	4,23	7,42	4,21
070131 Стоковни куќи	5,23	4,21	25,89	18,35			5,84	3,79	6,38
070132 Трг. на мало со други меш. стоки	4,41	4,50	6,22	13,95			2,63	8,03	2,90
070140 Трг. на мало со возила	6,80	3,95	21,12	11,55		20,79	6,00		2,39
070150 Трг. на мало со дерив. на нафта	7,14	5,79		22,91			6,67	4,02	6,79
070200 Трговија на големо	8,78	7,86	20,18	32,44	9,80	10,78	6,98	12,03	9,01
070210 Трг. на гол. со прех. стоки	6,81	8,49	16,43	21,17		13,45	5,10	4,51	6,80
070211 Трг. на големо со жита	6,16			53,61			3,50		6,60
070212 Трг. на големо со овош. и зел.	8,05	10,86		24,40			17,13		
070213 Трг. на гол. со алкох. пијал.	9,37	4,53	48,84	12,76			0,92		
070214 Трг. на големо со добиток	8,61	30,86		26,31			3,08		
070219 Трг. на големо со жив. намир.	6,66	6,08	14,91	19,42			5,35	4,51	7,42
070220 Трг. на гол. со непрех. стоки	10,06	7,70	23,46	38,77		13,32	8,93	10,56	11,65
070221 Трг. на гол. со текстил	6,14	7,11	61,62	31,23		7,11	5,53		7,58
070222 Трг. на гол. со сурова кожа	13,47	6,58	32,64	35,10			6,02	9,09	7,21
070223 Трг. на големо со мет. стоки	8,53	5,93	0,38	35,41		13,03	6,28		9,11
070224 Трг. на гол. со град. материј.	10,24	15,19	22,13	48,66		10,17	7,66	36,76	4,23
070225 Трг. на гол. со хем. производи	13,72	9,52		33,95		12,13	14,09		29,74
070226 Трг. на големо со хартија	11,59	6,57	40,86	50,42			8,14		6,09
070227 Трг. на големо со лекови	12,98	9,92	38,58	51,29		21,72	12,99	7,65	18,43
070229 Трг. на гол. со други непрех. стоки	12,67	9,25		34,35		15,03	11,56		18,16
070230 Трг. на гол. со возила и дел.	7,55	5,88	102,69	36,45		9,25	2,89	22,87	10,07
070240 Трг. на големо со нафт. дерив.	9,75	11,90	22,54	117,87			2,94		8,06
070250 Трг. на големо со меш. стоки	8,13	8,43	17,55	26,23		12,78	6,15	12,13	7,48
070260 Трг. на гол. со отпадоци	12,01		47,63	37,17			12,03	7,97	15,19
070300 Надворешна трговија	12,46	10,09	30,02	70,18	7,24		11,06	5,90	7,71
070310 Над. трг. со прехр. стоки	20,66		68,88	300,65		19,98	6,66	18,05	8,89
070320 Над. трг. со непрех. стоки	11,04	10,09	29,28	34,47		20,80	11,82	5,37	7,34
080000 Угостителство и туризам	3,38	0,87	8,85	15,92		8,40	1,71	1,56	1,12

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА	С Ф Р Ј	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Македо- нија	СР Слове- нија	СР Србија без тер. на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110202 Лотарии и обложници	10,49	4,00			7,37		11,77	2,41	15,51
110300 Услуги во областа на прометот	9,02	7,65	15,24	24,23		16,67	7,18	11,38	3,71
110301 Јавни складови и пазари	1,66			3,96			0,77	11,94	0,78
110302 Услуги на реклама	7,06	1,43		72,98			8,79		1,54
110303 Компувал. раб. на пром. на ст. и усл.	7,07	5,65		17,86			11,18	56,34	3,61
110304 Услуги на пазари на гол. и мало	2,29	2,21	4,87	9,54			1,44		7,08
110309 Неспоменати услуги во промет.	13,90	15,87	15,88	31,89			11,34	9,99	14,84
110400 Проектирање и сродни услуги	8,73	7,38	2,28	25,37	9,83	11,72	5,46	37,26	4,93
110401 Просторно планирање	10,37	5,11	5,36	53,04		19,29	7,91	8,82	5,63
110402 Проект. на град. објекти	5,89	2,70	13,97	27,19		14,46	3,14	43,85	3,67
110403 Друго проектирање	7,33	6,86	98,79	15,96		11,46	8,64		4,33
110404 Инженеринг	10,31	8,21	0,06	26,25		11,25	11,41	58,15	8,63
110405 Премерување на земјиште	4,67	3,05	47,95	16,65			5,33	26,14	5,93
110406 Испитување на материјали	2,88	3,96	1,24						3,43
110500 Геолошки истражувања	1,83	3,28	18,19	3,64	0,01		1,61		2,59
110600 Истражувачко-развојни работи	6,80	7,29	4,65	33,10			6,74	10,61	10,39
110610 Истраж. развојни услуги	6,32	7,31	4,65	32,19		3,23	7,33	9,35	5,84
110611 Истражување во стопанството	6,32	7,31	4,65	32,19			7,33	9,35	5,84
110620 Економски услуги	9,83	5,85		35,96		21,51	4,76	279,34	45,55
110900 Деловни услуги	5,05	5,31	31,44	18,21	4,51	9,79	2,63	4,64	5,39
110901 Услуги на контрола на квалит.	9,65	5,26	5,53	50,69		5,72	5,03	2,81	19,50
110902 Приредување на саеми	2,61		38,65	11,08		6,69	2,08		1,73
110903 Книговодствени услуги	6,62	11,33	42,78	31,22			7,63		3,09
110905 Услуги на обраб. на податоци	5,47	4,67	100,00	10,41		13,38	4,46	5,39	1,35
110909 Други неспоменати услуги	18,93	8,92		53,44			18,51		645,26

ЗАБЕЛЕШКИ:

1. Податоците на ниво на СФРЈ, од колоната 2 се пресметани во СОК на Југославија, според Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/85 и 28/87), врз основа на ознаките за АОП од образецот на завршната сметка - по формулата

$$\frac{134}{(562 \text{ минус } 567) \text{ минус } (468 + 471 + 475 + 482 + 483)} \times 100$$

2. Податоците на ниво на СР односно САП од колоните 3 до 10 се пресметани во СОК на СР односно САП, според општествениот договор за доходот на тие републики односно автономни покраини, врз основа на ознаките за АОП од образецот на завршната сметка, и тоа:

- за СР Босна и Херцеговина - по формулата

$$\frac{100 + 134}{(563 + 564 + 565 + 566 + 700) \text{ минус } (468 + 471 + 475 + 482 + 483 + 567)} \times 100$$

освен за дејностите: 020100, 020110, 020120, 020121, 020129, 020130, 020131, 030000, 030001, 030003, 040000, 040001 и 040002, за кои стапката е утврдена по формулата

$$\frac{100 + 134}{(563 + 564 + 565 + 566 + 700) \text{ минус } (468 + 471 + 475 + 482 + 483 + 567) \text{ минус } 721 \text{ из обрасца Д}} \times 100$$

- за СР Црна Гора - по формулата

$$\frac{134}{(562 \text{ минус } 567) \text{ минус } (564 \text{ колона } 5 \text{ минус } 564 \text{ колона } 4) \text{ минус } (468 + 471 + 475 + 482 + 483)} \times 100$$

- за СР Хрватска - по формулата

$$\frac{134 \text{ колона } 5 \text{ биланс на успехот}}{(563 \text{ до } 566) \text{ минус } (468 + 471 + 475 + 482 + 483) \text{ колона } 4 \text{ биланс на состојбата}} \times 100$$

- за СР Македонија - по формулата

$$\frac{134}{(562 \text{ минус } 567) \text{ минус } 251 + (172 \text{ минус } 161)} \times 100$$

- за СР Словенија - по формулата

$$\frac{(086+087+101-075-079) \times 0,7 + 134}{228} \times 100$$

- за СР Србија - по формулата

$$\frac{134}{(562 \text{ минус } 567) \text{ минус } (468+471+475+482+483)} \times 100$$

- за САП Косово - по формулата

$$\frac{134}{(562 \text{ минус } 567) \text{ минус } (468+471+475+482+483)} \times 100$$

- за САП Војводина - по формулата

$$\frac{134}{(562 \text{ минус } 567) \text{ минус } (467+468+471+472+473+475+482+483)} \times 100$$

Генерален директор
на Службата на општестве-
ното книговодство на
Југославија,
Димитрие Тасиќ, с. р.

285.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 69/79, 13/83, 12/85, 43/86 и 49/87) и на член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 15 март 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 57/88, 66/88 и 76/88), во точ. 1 и 2 износот: „35.000.-“ се заменува со износот: „55.000.-“.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”, а се применува од 1 април 1989 година.

Бр. 114-57/89-013
15 март 1989 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврцинов, с. р.

286.

Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85, 43/86 и 49/87), Административната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 15 март 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87, 9/88, 33/88, 57/88 и 76/88) во точка 1 износот: „320.000.-“ се заменува со износот: „500.000.-“.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”, а се применува од 1 април 1989 година.

Бр. 114-58/89-013
15 март 1989 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврцинов, с. р.

287.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 15 март 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА

1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 57/88, 66/88 и 76/88) во точка 1 износот: „175.000.-“ се заменува со износот: „275.000.-“.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, а се применува од 1 април 1989 година.

Број: 114-59/89-013
15 март 1989 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Заришпов, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 50 СТАВ 3 ОД ПРАВИЛНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ СТАНОВИ ОД СТАНБЕНИОТ ФОНД НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА СО ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА И СО ЗАКОНОТ НА СР СРБИЈА ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ

1. Оркужниот суд во Ниш поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на согласноста на одредбата на член 50 став 3 од Правилникот на сојузниот секретар за народна одбрана за давање на користење станови од станбениот фонд на Југословенската народна армија („Службен воен лист“, бр. 5/86 и 18/87) со Законот за средствата и финансирањето на Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/84) и со Законот за станбените односи („Службени гласник СР Србије“, бр. 9/85, 18/85 и 11/88).

Оркужниот суд во Ниш наведе дека во текот на постапката пред тој суд се постави прашањето дали оспорената одредба на наведениот правилник е согласна со одредбата на член 50 став 1 точка 1 од Законот за средствата и финансирањето на Југословенската народна армија, зашто според таа одредба на наведениот сојузен закон, по мислењето на тој суд, сојузниот секретар за народна одбрана не е овластен да пропише обврска за носителот на станарското право кој, како поранешен брачен другар на активно воено лице или на граѓанско лице на служба во Југословенската народна армија, по одлука на судот останал единствен носител на станарското право, да се пресели од поголем во понуден помал соодветен стан заради тоа што поради разводот на бракот има вишок станбен простор. Оркужниот суд во Ниш, исто така, наведува дека во текот на постапката пред тој суд се постави прашањето дали оспорената одредба на наведениот правилник е согласна со Законот на СР Србија за станбените односи, зашто со тој закон не е утврдена обврската што е пропишана со оспорената одредба на наведениот правилник, па се предлага Уставниот суд на Југославија да утврди дека оспорената одредба на наведениот правилник е несогласна со наведениот сојузен и републички закон.

2. Со оспорената одредба на наведениот правилник е утврдено дека станбениот орган на гарнизонот е должен, кога поранешниот брачен другар на активно лице или на граѓанско лице на служба во ЈНА, по одлука на надлежниот суд ќе остане единствен носител на станарското право, да му понуди на тоа лице друг стан што ги задоволува неговите потреби и потребите на членовите на семејното домаќинство, и дека станбениот орган на гарнизонот, доколку носителот на станарското право не прифати да се пресели во понудениот стан, ќе поднесе барање до општинскиот суд на чие подрачје е станот да донесе одлука во вопроцесна постапка носителот на станарското право да се пресели во понудениот стан, а станот во кој живеел да му го предаде празен од лица и предмети на станбениот орган на гарнизонот.

3. Сојузниот секретаријат за народна одбрана, во одговор на предлогот на Оркужниот суд во Ниш, наведе дека, според негово мислење, нема основа за прифаќање на предлогот зашто сојузниот секретар за народна одбрана ја пропишал оспорената одредба на наведениот правилник врз основа на овластувањето што му е утврдено со Законот за средствата и финансирањето на Југословенската народна армија и што оспорената одредба од наведениот правилник не мора да биде согласна со Законот на СР Србија за станбените односи. Покрај тоа, Сојузниот секретаријат за народна одбрана наведе дека со оспорената одредба од наведениот правилник е утврдена обврска за станбениот орган на гарнизонот да му понуди на разведениот брачен другар на активно воено лице или на граѓанско лице на служба во ЈНА, кој според одлука на судот останал единствен носител на станарското право на станот, соодветен стан кој одговара на структурата на станот што му се доделува на користење на активно воено лице и на граѓанско лице на служба во ЈНА и кој ги задоволува потребите на тоа лице и потребите на неговите членови на домаќинството, со што се обезбедува законита, наменска и економична употреба и располагање со средствата на ЈНА, а доколку тоа лице одбие да го прифати понудениот стан, утврдена е обврска, но исто така за станбениот орган на гарнизонот, да поднесе соодветно барање до надлежниот суд.

4. Со одредбата на член 30 став 5 од Уставот на СФРЈ утврдено активните воени лица и граѓанските лица на служба во вооружените сили на СФРЈ да ги остваруваат соодветните права согласно со сојузен закон во согласност со природата на дејноста и карактерот на вооружените сили.

Со одредбата на член 164 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека на граѓанинот му се гарантира дека на стан во општествена сопственост стекнува станарско право со кое му се обезбедува, под условите определни со закон, трајно да го користи станот во општествена сопственост заради задоволување на личните и семејните станбени потреби, а со одредбите на член 281 став 1 од Уставот на СФРЈ и точка 1 потточка 11 од Амандманот XXXIX на Уставот на СФРЈ е утврдено дека Федерацијата, преку сојузните органи, го уредува и обезбедува управувањето и располагањето со општествените средства што се користат во Југословенската народна армија и за нејзините потреби.

Со Законот за средствата и финансирањето на Југословенската народна армија е уредено управувањето и располагањето со општествените средства што се користат во Југословенската народна армија, со наведениот закон е утврдено дека со тие средства управуваат и располагаат сојузниот секретар за народна одбрана, старешините на воените единици и воените установи овластени со тој закон и лицата што ќе ги овласти сојузниот секретар (чл. 1 и 2). Според одредбата на член 4 став 1 од наведениот сојузен закон, како средства на ЈНА се сметаат подвижни и неподвижни предмети, имотни права и парични средства, а одредбите на тој закон, за управувањето и располагањето со средствата на ЈНА се однесуваат и на станбениот фонд на ЈНА, ако со тој закон или со посебен сојузен закон не е определено поинаку (одредба на член 53 став 1).

Со одредбата на член 50 став 1 од наведениот сојузен закон е утврдено дека сојузниот секретар за народна одбрана ги пропишува поблиските услови под кои се даваат на користење становите од станбениот фонд на ЈНА и становите во општествена сопственост на кои Југословенската народна армија има право да ги дава на користење.

Тргувајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ и сојузниот закон, а имајќи ги предвид посебно одредбите на член 2 став 1 и на член 50 став 1 од тој закон, според оцената на Уставниот суд на Југославија, сојузниот секретар за народна одбрана можеше да пропише кои дејствија, во врска со располагањето со станот, треба да ги преземе станбениот орган на гарнизонот кога поранеш-

ниот брачен друг на активно воено лице или на граѓанско лице на служба во ЈНА, по одлука на судот, ќе остане единствен носител на станарското право, како што е тоа пропишано со оспорената одредба на член 50 став 3 од наведениот правилник. Според сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, со оспорената одредба од наведениот правилник се пропишани обврските што станбениот орган на гарнизонот е должен да ги преземе во располагањето со станот од станбениот фонд на ЈНА под условите утврдени со таа одредба, а не и тоа како надлежниот суд ќе постапи по барањето што, во смисла на одредбата на член 50 став 3 од наведениот правилник, ќе му го поднесе станбениот орган на гарнизонот.

Од наведените причини, според оценка на Уставниот суд на Југославија, оспорената одредба на наведениот правилник е согласна со Законот за средствата и финансирањето на Југословенската народна армија.

Уставниот суд на Југославија, врз основа на Уставот на СФРЈ, одлучува за согласноста на прописите и другите општи акти на сојузните органи со сојузен закон, а не дали тие прописи се согласни со законот на републиката, па според тоа Уставниот суд на Југославија не оценува дали оспорената одредба од наведениот правилник е согласна со Законот на СР Србија за станбените односи.

Уставниот суд на Југославија, врз основа на чл. 35 и 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 21 декември 1988 година, со мнозинство гласови, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот на Окружниот суд во Ниш да се утврди дека одредбата на член 50 став 3 од Правилникот за давање на користење станови од станбениот фонд во ЈНА („Службен воен лист број 18/87) е несогласна со Законот за средствата и финансирањето на Југословенската народна армија и со Законот на СР Србија за станбените односи.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, Омер Ибрахимиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

II-Y-бр. 1/88
21 декември 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕН 95 НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I. Републичкиот комитет на СР Словенија за борците и воените инвалиди поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на одредбата од член 95 на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87 и 65/87).

Републичкиот комитет смета дека оспорената одредба на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување не е согласна со Уставот на СФРЈ бидејќи, по мислењето на Републичкиот комитет, остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување не може да се ограничува со рокови.

2. Со оспорената одредба на член 95 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е определено дека корисникот на правото од пензиското и инвалидското осигурување, кој тоа право го остварил според прописите што биле со сила до 1 јули 1983 година, правата од пензиското и инвалидското осигурување може да ги оствари во заедницата во која го исполнил претежниот дел од стажот на осигурување, ако барањето го поднесе најдоцна до 30 јуни 1984 година.

3. Со одредбата на член 163 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека правата од задолжителното социјално осигурување, во кои спаѓаат и правата од пензиското и инвалидското осигурување, се остваруваат во согласност со законот.

По оценка на Уставниот суд на Југославија, според таа одредба на Уставот на СФРЈ, со закон можеше да се утврди правото на избор на заедницата за пензиско и инвалидско осигурување кај која осигуреникот ќе ги оствари правата од тоа осигурување и да се утврди рокот во кој тоа право може да се оствари и кога се во прашање осигурениците што до 1 јули 1983 година ги оствариле правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Уставниот суд на Југославија смета дека определувањето на рокот до кој правото на избор на заедница можат да го остваруваат и корисниците на пензија кои правото на пензија го оствариле до 1 јули 1983 година, според прописите што важеа до тој ден, е во согласност со Уставот на СФРЈ. Со пропишувањето на тој рок, по оценка на Уставниот суд на Југославија, не се доведува во прашање остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување, ниту е спротивно на начелото на незастарување на тие права, утврдено со одредбата на член 7 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување. Затоа Уставниот суд на Југославија одлучи да го одбие предлогот на овластениот предлагач да се утврди дека оспорената одредба на Законот не е согласна со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, на посебна седница одржана на 9 ноември 1988 година, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот на Републичкиот комитет на СР Словенија за борците и воените инвалиди да се утврди дека одредбата на член 95 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е несогласна со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во составот: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, Димче Козаров, д-р Омер Ибрахимиќ, Вељко Марковиќ, м-р Крсте Чаловски, Милосав Стијовиќ и Душан Штрбац.

У број 198/88
9 ноември 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 93 СТ. 2 И 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I. Собранието на општината Равне на Корошкем, пред Уставниот суд на Југославија, поведе постапка за

оценување на уставноста на одредбите од член 93 ст. 2 и 3 на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87 и 65/87).

По мислење на предлагачот, со оспорените одредби на член 93. ст. 2 и 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се повредува стеченото право на пензија на корисниците на пензија што правото на пензија го оствариле пред 1 јули 1983 година и на кои пензијата им е исплатувана однапред, бидејќи со преминувањето на исплата на пензиите наназад тие губат еден месечен износ на пензија, што не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

На Уставниот суд на Југославија, од истите причини, му се поднесени и повеќе иницијативи за поведување постапка за оценување на уставноста на наведените одредби од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

2. Со член 1 од Законот за дополненија на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/87) е пропишано дека член 93 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се дополнува со нови ст. 2 и 3, според кои одредбите на член 84 став 3 на тој закон за исплатување на пензиите наназад се применуваат и на пензиите остварени до 1 јули 1983 година. Со член 84 став 3 од Законот за основните права е пропишано пензиите и другите парични надомести да се утврдуваат во месечен износ и да се исплатуваат наназад.

3. Според одредбите на член 163 од Уставот на СФРЈ, правото на пензија е едно од правата што работникот си го обезбедува со задолжителното социјално осигурување, засновано врз начелата на заемност и солидарност и минатиот труд. Тоа право се обезбедува во согласност со законот, што значи дека со законот со кој се уредува пензиското и инвалидското осигурување на работниците се утврдуваат условите за стекнување и остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување. Уредувањето на пензиското и инвалидското осигурување на работниците претпоставува и утврдување на начинот на исплатата на пензиите.

Според тоа, со законот со кој се утврдуваат правата од пензиското и инвалидското осигурување се пропишува дали пензијата се исплатува однапред или наназад. Тргувајќи од тоа дека Уставот на СФРЈ не утврдува како се исплатува пензијата, туку дека тоа се уредува со закон, Уставниот суд на Југославија смета дека со оспорените одредби на наведениот закон можело да се пропише на корисниците на пензија, што правото на пензија го оствариле до 1 јули 1983 година и на кои пензијата им е исплатувана однапред, пензијата да почнува да им се исплатува наназад, како што тоа се чини и на корисниците на пензија кои правото на пензија го оствариле по 1 јули 1983 година. Со оспорените одредби на член 93 ст. 2 и 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување за исплатување на пензиите наназад, не се ускратува стеченото право на пензија, туку само се утврдува начинот на исплатата на пензијата, т.е. дека тие повеќе не се исплатуваат однапред, туку наназад, за секој месец. Околноста дека на корисниците на пензија, што пензијата ја оствариле до 1 јули 1983 година, пензијата им е исплатувана однапред, не значи дека со законот не можело да се пропише пензијата и на нив да им се исплатува наназад, со што е воведен единствен начин на исплата на пензијата за сите корисници на пензија, без оглед на тоа дали пензијата ја оствариле пред или по 1 јули 1983 година.

Оспорените одредби на член 93 ст. 2 и 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување немаат повратно дејство, бидејќи со нив се утврдува начинот на исплата на пензијата од денот на влегувањето во сила на тие одредби.

Тргувајќи од наведените причини, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорените одредби на член 93 ст. 2 и 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се согласни со Уставот на СФРЈ, па одлучи да го одбие предлогот на овластениот предлагач.

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 19 октомври 1988 година, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, донесе

О д л у к а

1. Се одбива предлогот на Собранието на општината Равне на Корошкем да се утврди дека одредбите на член 93 ст. 2 и 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување не се согласни со Уставот на СФРЈ.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во составот: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ и судиите: Божидар Булатовиќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милисав Стијовиќ и Душан Штрбац.

У бр. 452/87
19 октомври 1988 година
Белград

Претседател на
Уставниот суд на
Југославија,
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Наредбата за конечното утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, семејната инвалиднина и зголемената семејна инвалиднина, додатокот за неа и помош од страна на друго лице и ортопедскиот додаток за 1988 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ” бр. 16/89, се поткрала грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА КОНЕЧНОТО УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА, ДОДАТОКОТ ЗА НЕЈА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ЗА 1988 ГОДИНА

Во точка 1 одредба под 1 во група III наместо бројот: „390.380” треба да стои бројот: „393.970”.

Од Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди, Белград, 13 март 1989 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за измена на Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање, објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/89, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ

Во точка 1 во третиот ред одоздола наместо зборот: „давачка” треба да стои зборот: „посебна”.

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа, Белград 14 март 1989 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за определување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

Во точка 2 во одредбата под 17. став 3 наместо зборовите: „да се употребат“ треба да стојат зборовите: „да не се употребат“.

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа, Белград 14 март 1989 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ

I

Се отповикува

Љубиша Јеремик од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Источна Република Уругвај.

II

Се назначува

Стојан Димовски, досегашен член на Претседателството на Сојузната конференција на работниот народ на Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Источна Република Уругвај.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

у. бр. 3
23 февруари 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревик, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 245 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 31/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Радослав Николик, досегашен потсекретар во Сојузниот извршен совет, се назначува за сојузен советник во Сојузниот извршен совет – за прашања на изградбата и развојот на општествено-политичкиот и општествено-економскиот систем.

С. п. п. бр. 154
17 февруари 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевик, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Мила Кљаиќ, досегашен самостоен советник во Сојузниот секретаријат за економски односи со странство, се назначува за советник на сојузниот секретар за економски односи со странство во тој секретаријат.

С. п. п. бр. 155
15 февруари 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевик, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Ненад Сунарик се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за економски односи со стран-

ство со 28 февруари 1989 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 156
17 февруари 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

Младен Јокановиќ се разрешува од должноста советник на директорот на Сојузната управа за царини со 31 март 1989 година.

Именуваниот, согласно со одредбата на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, се става на располагање.

С. п. п. бр. 158
14 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 238 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Вера Аврамовиќ, се назначува Вера Аврамовиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, за заменик на директорот на Сојузниот завод за стандардизација.

С. п. п. бр. 168
14 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Хамдија Фетаховиќ, досегашен специјален советник –

ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, се назначува за советник на сојузниот секретар за надворешни работи.

С. п. п. бр. 171
14 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Антон Турнхер се разрешува од должноста сојузен советник во Сојузниот извршен совет.

Именуваниот, согласно со одредбата на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, се става на располагање.

С. п. п. бр. 172
14 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Доктор Алеш Вахчич се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за стопанство, на лично барање.

С. п. п. бр. 174
14 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА

Предраг Матовиќ се разрешува од должноста по-

мошник на сојузниот секретар за законодавство, правосудство и управа со 31 март 1989 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 175
14 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
274. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за Извештајот за појавата и ширењето на синдромот на стекнат недостиг на имунитет (СИДА) —————	569	283. Податоци за просечниот месечен бруто личен доход по работник во стопанството за 1987 и 1988 година —————	624
275. Правилник за обрасците и начинот на упис во судскиот регистар —————	569	284. Стапка на акумулативноста за периодот јануари–декември 1988 година —————	624
276. Правилник за дополненија на Правилникот за начинот на утврдување на дозволеният износ на приходите на општествено–политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности —————	616	285. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или изменува Собранието на СФРЈ —————	632
277. Правилник за мерките за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај животните — —	616	286. Одлука за измена на Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ —	632
278. Правилник за начинот за дезинфекција на превозните средства со кои се превезуваат пратки на животни, производи, сировини и отпадоци од животинско потекло —————	618	287. Одлука за измена на Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата —————	632
279. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за воздушните патишта —————	621	Одлука за оценување на согласноста на одредбата на член 50 став 3 од Правилникот на сојузниот секретар за народна одбрана за давање на користење станови од станбениот фонд на Југословенската народна армија со Законот за средствата и финансирањето на Југословенската народна армија со Законот на СР Србија за станбените односи —————	633
280. Наредба за дополние на Наредбата за граничните коридори —————	622	Одлука за оценување на уставноста на одредбата од член 95 на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување — — —	634
281. Упатство за измени и дополненија на Упатството за формата, содржината и употребата на еднообразни обрасци за вршење на работите на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство —	621	Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 93 ст. 2 и 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување —	634
282. Одлука за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — —	623	Исправка на Наредбата за конечно утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, семејната инвалиднина и зголемената семејна инвалиднина, додатокот за неа и помош од страна на друго лице и ортопедскиот додаток за 1988 година — — — — —	635
		Исправка на Одлуката за измена на Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање —————	635
		Исправка на Одлуката за определување на стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки —————	636
		Укази —————	636
		Назначувања и разрешувања —————	636



Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград,
Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. – Уредник
КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград,
Булевар војводе Мишиќа бр. 17.